

Македонски Телеком АД - Скопје
Орце Николов бб, 1000 Скопје

Македонски Телеком

АД за електронски комуникации - Скопје

Број: 01-521864/1

Датум: 12-12-2008



До: Комисија за хартии од вредност на РМ
Ул. Димитрија Чуповски бр 26 1000 Скопје

Датум: 12.12.2008

Предмет: Поднесување на годишен извештај за 2006 година

Почитувани,

На одржаната Седница на Собранието на Македонски Телеком АД Скопје на 04.12.2008 беа усвоени ревидираните консолидирани финансиски извештаи за 2006 година изготвени според Меѓународните стандарди за финансиско известување.

Како резултат на усвојувањето на овие извештаи, согласно членовите 154 и 164 од Законот за хартии од вредност како и подзаконската регулатива во врска со обврските за годишно известување на Македонски Телеком АД Скопје за 2006 година, во прилог ви го испраќаме целосниот годишен извештај за 2006 година кој во споредба со претходно доставените (на 30.04.2007 и 23.05.2007) е надополнет / заменет со следниве податоци:

1. Замена на Нацрт консолидирани финансиски извештаи за 2006 со Ревидирани консолидирани финансиски извештаи за 2006 година изготвени според Меѓународните стандарди за финансиско известување заедно со мислење од овластен ревизор;
2. Надополнување со податоци за трансакции со поврзани лица;
3. Надополнување со податоци за наградување на членовите на ОД на Друштвото односно лицата со посебни одговорности и овластувања во Друштвото;
4. Надополнување со податоци за важни судски спорови во кои Групацијата АД Македонски Телекомуникации Скопје учествува како тужител или тужен и други правни прашања кои се од значење за работењето на Групацијата;
5. Нова Изјава за вистинитост за сите доставени податоци.

Ревидираните консолидирани финансиски извештаи за 2006 година содржат квалификувано мислење од овластениот ревизор.

Воедно напоменуваме дека од 1 ви мај 2008 година трговското име на Друштвото беше променето од АД Македонски Телекомуникации Скопје во Македонски Телеком АД Скопје. Затоа во годишното известување може да се сретнат двете имиња на Друштвото како и двете логоа, во зависност од периодот во кој се изработени податоците односно периодот за кој истите се однесуваат.

Со почит,

Жарко Луковски
Претседател на Одбор на директори

Николај Бучевс
Главен извршен директор



До: Комисијата за хартии од вредност

Датум: 30 април 2007 година

Предмет: Годишен извештај за периодот 01.01.-31.12.2006 година

1. Општи податоци

Назив	Акционерско друштво за телекомуникации Македонски телекомуникации - Скопје
Адреса на седиштето	Орце Николов бб
Телефон и факс	02 3242 013
E-mail адреса	contact@mt.com.mk info@mt.com.mk
Интернет страна	www.mt.com.mk

2. Правен статус

Матичен број	5168660
Шифра на дејноста	64.20/0
Опис на дејноста	Телекомуникации
Датум на основање	- Основен суд Скопје 29.01.2001 година – АД Македонски телекомуникации Скопје во државна сопственост се трансформира во АД за телекомуникации Македонски телекомуникации – Скопје - на 11.05.2006 година е извршено и регистрирање во Централен регистар на РМ согласно законските прописи.
Број на решение од Трговски Регистар	08-03/3843/1 од 11.05.2006
Статусни промени	- 12.08. 1997 (Основање – организирање на Јавно претпријатие за телекомуникации Македонски Телекомуникации Ц.О. Скопје) - 05.03.1998 (Преобразба на Јавно претпријатие за телекомуникации Македонски Телекомуникации Ц.О.Скопје во Акционерско друштво за телекомуникации Македонски телекомуникации во државна сопственост Скопје) - 29.01.2001 (приватизација и промена на фирма од Акционерско друштво за телекомуникации Македонски телекомуникации во државна сопственост Скопје во Акционерско друштво за телекомуникации Македонски телекомуникации – Скопје)
Број на подружници и филијали	- Т-Мобиле Македонија како посебно правно лице во 100% сопственост на АД Македонски телекомуникации - Скопје , - 2 подружници /Продажни места на МТ што не се во својство на посебни правни субјекти. Истите се регистрирани како подружници во согласност со Законот за трговски друштва согласно со кој секој објект што извршува дејност на МТ на друга локација освен во седиштето на дирекцијата на МТ е регистриран како подружница.
Број на вработени на крајот од годината	1788
Систем на управување	Едностепен



3. Податоци за членови на Одборот на директори и нивниот акционерски удел во друштвото

Име и презиме	Број на поседувани акции	% во вкупниот број на издадени акции
Жарко Луковски	-	-
Иљас Иљази	-	-
Горан Ивановски	-	-
Игор Бимбилоски	464	0,0005%
Денеш Миклош Слуха	-	-
Герг Тамаш Шимо	-	-
Ролф Плат	-	-
Атила Сендреи	-	-
Волфганг Хауптман	-	-
Золтан Тисаи	-	-
Ванчо Узунов	-	-
Александар Ристески	-	-
Лип Иштван	-	-
Запрел Золт	-	-

4. Податоци за акционерскиот капитал и измените во истиот

Вкупна вредност на акционерскиот капитал во денари	9.583.887.733
Број на издадени акции	
- обични*	95.838.780
- приоритетни кумулативни (Златна акција)	1
Номинална вредност на обична акција во денари	100
Номинална вредност на златна акција во денари	9.733
Број на акционери на 31.12.2006	3.877

*Овој број вклучува 9.583.878 (10%) сопствени акции. На владината аукција/редовно тргување што се одржа од 5 до 9 јуни 2006 година, МТ откупи 10% од владините акции во МТ, во согласност со Одлуката на Собранието на акционери на МТ бр. С21-98576/1.

5. Податоци за сите физички и/или правни лица кои поседуваат повеќе од 5% од акциите на друштвото со право на глас

Име	Адреса	Број на акции	% во вкупниот број на акции со право на глас
Каменимост Комуникации АД (во ликвидација)	Орце Николов бб, 1000 Скопје	48.877.780	56,67
Влада на Република Македонија	Булевар Илинден бб, 1000 Скопје	33.364.874	38,68



5.1 Податоци за десет најголеми акционери на друштвото

Име	Број на акции	% на акции од вкупниот број на издадени акции
Каменимост Комуникации АД (во ликвидација)	48.877.780	51,00
Влада на Република Македонија	33.364.874	34,81
IFC	1.796.980	1,88
МакТел (сопствени акции)*	9.583.878	10,00
Хрватска Поштенска Банка	72.235	0,08
Данче Зографска	25.000	0,03
Друштво за финансиски консалтинг SEZAM	24.000	0,03
Невена Шумковска	16.220	0,02
Доно Зарков	10.000	0,01
First Financial Brokerage House – OOD	7.775	0,01

* На владината аукција/редовно тргување што се одржа од 5 до 9 јуни 2006 година, МТ откупи 10% од владините акции во МакТел во согласност со Одлуката на Собранието на акционери на МТ бр. 021-98576/1.

ISIN	MKMTSK101019
Жиро сметка	200000090141316, Стопанска банка, Скопје

6. Финансиски податоци и финансиска состојба на друштвото

	Во денари	% од номиналната вредност
Максимална цена на акциите во 4ти квартал	599	
Минимална цена на акциите во 4ти квартал	430	
Цена на обична акција (последна)	519	
Капитализација на пазарот*	49.740 милиони	
Дивиденда по акција		
- за 2006 година**	0	0
- за 2005 година**	86,10	86,10
- за 2004 година	60,88	60,88

* пресметана врз основа на вкупно издадени акции, согласно барањата во Правилникот

7. Податоци во однос на берзата на која акциите се тргуваат

Назив на берзата	Македонска берза
Котирање	Акциите на друштвото не котираат на берза. Со акциите на друштвото се тргува на неофицијалниот пазар.



Македонски Телеком АД - Скопје
Орце Николов бб, 1000 Скопје

8. Трансакции со поврзани лица

Трансакциите со поврзани лица се состојат од: обезбедување и добивање на телекомуникациски услуги и опрема, одобрување заеми и обезбедување на консултантски услуги за раководството и поддржување на активности за ребрендирање. Износите се прикажани во соодветните белешки (види белешка 9, 18 и 22) од консолидираните ревидирани финансиски извештаи за 2006 година.

9. Важни судски спорови во кои Групацијата АД Македонски Телекомуникации Скопје учествува како тужител или тужен и други правни прашања кои се од значење за работењето на Групацијата

Податоците за судските спорови во кои е вклучена Групацијата АД Македонски Телекомуникации Скопје се претставени во белешките 17, 21 и 24 од консолидираните ревидирани финансиски извештаи за 2006 година.

10. Податоци за наградување на членовите на ОД на Друштвото односно лицата со посебни одговорности и овластувања во Друштвото

Износот на надоместоците на членовите на ОД на Друштвото се претставени во белешка 3, додека износот на надоместоци за клучното раководство на Друштвото во белешка 22 од консолидираните ревидирани финансиски извештаи за 2006 година.

АД Македонски телекомуникации Скопје
Консолидирани финансиски извештаи
За годината која завршува на
31 декември 2006

Содржина

Извештај на независниот ревизор

Консолидирани финансиски извештаи

Консолидиран биланс на успех	1
Консолидиран биланс на состојба	2
Консолидиран извештај за паричните текови	4
Консолидиран извештај за промените во капиталот и резервите	6
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи	7

ПрајсвотерхаусКуперс РЕВИЗИЈА
ДОО

Ул. „Маршал Тито“ 12,
„Палата Македонија“ IV кат
1000 Скопје

Република Македонија

Телефон +389 (02) 3116 638

+389 (02) 3111 012

+389 (02) 3110 623

Факс +389 (02) 3116 525

www.pwc.com/mk

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Управниот Одбор и Акционерите на АД Македонски телекомуникации Скопје

Извештај за консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на АД Македонски телекомуникации Скопје (“Друштвото”) и неговите подружници Т-Мобиле Македонија АД Скопје и фондацијата Е-Македонија Скопје (заедно “Групацијата”), кои што го вклучуваат консолидираниот биланс на состојба заклучно со 31 декември 2006 година, како и консолидираниот биланс на успех, консолидираниот извештај за промени во главнината и консолидираниот извештај за парични текови за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за консолидираните финансиските извештаи
Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка; избирање и примена на соодветни сметководствени политики; како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Освен за подолу наведеното, ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја

разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основа за Квалификувано мислење

Со датумот на овој извештај, експерти од трета страна проверуваат одредени трансакции кои се евидентирани од страна на Групацијата. Овие истраги се сеуште во тек, но како резултат на досегашната спроведена работа од страна на експертите, ние не сме во можност да утврдиме дали одредени трансакции кои се евидентирани од страна на Групацијата со други ентитети резултирале со примени услуги соодветно на извршените плаќања за истите. Вкупниот износ на овие трансакции идентификувани во консолидираните финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2006 изнесува МКД 507,470,000, од кои МКД 361,556,000 се евидентирани како расходи во консолидираниот биланс на успех, МКД 40,767,000 се евидентирани како однапред платени трошоци во консолидираниот биланс на состојба на 31 декември 2006 година и МКД 105,147,000 се евидентирани како купени сопствени акции во консолидираниот биланс на состојба на 31 декември 2006 година. Вкупниот износ на овие трансакции, во консолидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2005 идентификувани до датумот на овој извештај, изнесува МКД 379,136,000, кои се евидентирани како "Останати расходи од работењето" во консолидираниот биланс на успех за годината којашто завршува тогаш. Нашето мислење во однос на соодветните износи за годината која завршува на 31 декември 2005 беше исто така квалификувано.

Квалификувано мислење

Според наше мислење, освен за можните ефекти наведени во параграфот Основа за Квалификувано мислење, приложените консолидирани финансиски извештаи, од сите материјални аспекти, даваат вистинска и објективна слика на финансиската состојба на Групацијата заклучно со 31 декември 2006 година, резултатите од работењето, како и паричните текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување.

PriceWaterhouse Coopers Ревизија 1300
Прајсвотерхаускуперс РЕВИЗИЈА Д.О.О. Скопје

01 август 2008 година
Скопје

Консолидиран биланс на успех

За годината завршена на
31 декември

Во илјади денари	Белешка	2006	2005
Приходи	1	17.143.764	16.635.922
Амортизација		(3.693.107)	(3.856.485)
Трошоци за вработените	2	(1.726.643)	(2.154.750)
Плаќања кон останати оператори		(1.595.323)	(1.439.794)
Останати расходи од работењето	3	<u>(4.167.880)</u>	<u>(4.227.163)</u>
Добивка од работењето		5.960.811	4.957.730
Расходи од финансирање	4	(270.437)	(16.565)
Приходи од финансирање	5	<u>430.521</u>	<u>621,283</u>
Добивка пред одданочување		6.120.895	5.562.448
Данок од добивка	6	<u>(664.912)</u>	<u>(610.913)</u>
Нето добивка за годината		<u><u>5.455.983</u></u>	<u><u>4.951.535</u></u>

Белешките на страните 7-49 се составен дел на овие консолидирани финансиски извештаи

Консолидиран биланс на состојба


Во илјади денари	Белешка	За годината завршена на 31 декември	
		2006	2005
Средства			
Материјални вложувања	7	14.505.540	16.501.123
Аванси за материјални вложувања		24.312	2.143
Нематеријални вложувања	8	2.162.062	2.438.098
Побарувања од купувачите и останати побарувања	9	83.204	55.423
Финансиски средства расположиви за продажба		896	16.445
Финансиски средства по фер вредност преку биланс на успех	11	169.923	134.077
Вкупно нетековни средства		<u>16.945.937</u>	<u>19.147.309</u>
Средства наменети за продажба	12	292.397	66.734
Залихи	13	310.144	271.822
Побарувања од купувачи и останати побарувања	9	2.903.555	2.912.498
Депозити во банки	14	4.180.998	5.188.037
Парични средства и еквиваленти на паричните средства	15	9.683.272	4.536.148
Вкупно тековни средства		<u>17.370.366</u>	<u>12.975.239</u>
Вкупно средства		<u>34.316.303</u>	<u>32.122.548</u>
Капитал и обврски			
Акционерски капитал		9.583.888	9.583.888
Премија од издавање акции		540.659	540.659
Сопствени акции		(3.843.505)	-
Останати резерви		2.475.068	2.475.068
Задржана добивка		22.469.738	17.013.755
Вкупно капитал и резерви	16	<u>31.225.848</u>	<u>29.613.370</u>
Обврски			
Одложени даночни обврски	10	174.007	300.331
Резервирања за други обврски и плаќања	17	68.185	31.328
Вкупно нетековни обврски		<u>242.192</u>	<u>331.659</u>
Обврски кон добавувачи и останати обврски	18	2.260.830	1.966.313
Обврски за данок на добивка		270.469	198.071
Резервирања за други обврски и плаќања	17	316.964	13.135
Вкупно тековни обврски		<u>2.848.263</u>	<u>2.177.519</u>
Вкупно обврски		<u>3.090.455</u>	<u>2.509.178</u>
Вкупно капитал и обврски		<u>34.316.303</u>	<u>32.122.548</u>

АД Македонски телекомуникации Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

Консолидираните финансиски извештаи прикажани на страниците од 1 до 49 беа одобрени од страна на Раководството на Македонски Телеком АД - Скопје на 1 август 2008 година, и се предмет на разгледување и одобрување од Одборот на Директори и од акционерите на денот кој дополнително ќе се одреди.



Nikolai J.B. Beckers
Главен извршен директор



Славко Стојановски
Главен финансиски директор

Белешките на страните 7-49 се составен дел на овие консолидирани финансиски извештаи

A1

Консолидиран извештај за паричниот тек

Во илјади денари	Белешка	За годината завршена на 31 декември	
		2006	2005
Оперативни активности			
Нето добивка пред оданочување		6.120.895	5.562.448
Корекции за:			
Амортизација		3.693.107	3.856.485
Исправка на вредноста на залихите до нето продажна вредност	3	(7.920)	76.498
Промена на фер вредноста на финансиските средства по фер вредност преку билансот на успех	5	(20.297)	(40.617)
Исправка на вредноста на побарувања од купувачи и други побарувања	3	316.673	484.415
Резервирања за други обврски и плаќања		369.766	42.901
Нето добивка од продажба на опрема		(13.092)	(20.469)
Приходи од дивиденди	5	(2.043)	(1.220)
Приходи од камати	5	(408.181)	(361.901)
Расходи од камати	4	42	21
Ефект од промена на курсот на паричните средства и еквивалентите на парични средства		43.101	(91.354)
Парични средства добиени од работењето пред промената во обртниот капитал (Зголемување)/намалување на залихите		10.092.051	9.507.207
Зголемување на побарувањата		(30.402)	111.917
Зголемување на обврските		(431.257)	(347.682)
Парични средства добиени од работењето		513.070	472.547
Платени камати		10.143.462	9.743.989
Платен данок од добивка		(42)	(21)
Паричен тек од оперативни активности		(718.838)	(35.685)
		9.424.582	9.708.283
Инвестициони активности			
Набавка на материјални вложувања		(1.297.620)	(1.639.666)
Набавка на нематеријални вложувања		(651.020)	(684.283)
Наплатени заеми		123.527	-
Одобрени заеми		(27.781)	(146.213)
Депозити од банки		6.409.622	5.933.414
Депозити пласирани во банки		(5.402.593)	(10.191.407)
Приливи од дивиденди		2.043	1.220
Приливи од продажба на опрема		44.779	20.469
Примени камати		408.191	342.697
Купување на акции		-	(12.125)
Парични текови од инвестициони активности		(390.852)	(6.375.894)
Финансиски активности			
Откуп на сопствени акции	16	(3.843.505)	-
Исплата на дивиденди		-	(5.834.992)
Паричен тек од финансиски активности		(3.843.505)	(5.834.992)

АД Македонски телекомуникации Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

Ефект од промена на курсот на паричните средства и еквивалентите на парични средства		<u>(43.101)</u>	<u>91.354</u>
Нето зголемување/(намалување) на парични средства и еквиваленти на паричните средства		5.147.124	(2.411.249)
Парични средства и еквиваленти на парични средства на 1 јануари		<u>4.536.148</u>	<u>6.947.397</u>
Парични средства и еквиваленти на парични средства на 31 декември	15	<u>9.683.272</u>	<u>4.536.148</u>

Белешките на страните 7-49 се составен дел на овие консолидирани финансиски извештаи

Консолидиран извештај за промените во капиталот и резервите

Во илјади денари	Белешка	Акционер-ски капитал	Премија од издавање акции	Сопствени акции	Останати резерви	Задржана добивка	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2005		9.583.888	540.659	-	879.489	19.492.791	30.496.827
Нето добивка за годината		-	-	-	-	4.951.535	4.951.535
Трансфер помеѓу резервите	16	-	-	-	1.595.579	(1.595.579)	-
Исплатени дивиденди		-	-	-	-	(5.834.992)	(5.834.992)
Состојба на 31 декември 2005	16	9.583.888	540.659	-	2.475.068	17.013.755	29.613.370
Состојба на 1 јануари 2006		9.583.888	540.659	-	2.475.068	17.013.755	29.613.370
Нето добивка за годината		-	-	-	-	5.455.983	5.455.983
Откупени сопствени акции	16	-	-	(3.843.505)	-	-	(3.843.505)
Состојба на 31 декември 2006	16	9.583.888	540.659	(3.843.505)	2.475.068	22.469.738	31.225.848

Белешките на страните 7-49 се составен дел на овие консолидирани финансиски извештаи

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

Општи информации

Овие консолидирани финансиски извештаи се однесуваат на групацијата на АД Македонски телекомуникации, која ги вклучува АД Македонски телекомуникации - Скопје, Т-Мобиле Македонија АД - Скопје и фондацијата Е-Македонија - Скопје (во понатамошниот текст: "Групацијата").

АД Македонски телекомуникации, Скопје (во понатамошниот текст: "Друштвото") е акционерско друштво регистрирано во Република Македонија.

Непосредна Компанија мајка на Групацијата е АД Каменимост Комуникации Скопје, во доброволна ликвидација, во сопственост на Magyar Telekom Plc. регистриран во Унгарија. Крајната Компанија мајка е Deutsche Telekom AG регистрирана во Федерална Република Германија.

Почнувајќи од 1 јули 2001 година, работата и средствата на мобилната телефонија на АД Македонски телекомуникации беа префрлени во подружницата Мобимак АД во целосна сопственост на АД Македонски телекомуникации - Скопје. На 8 септември 2006 година Мобимак АД се ребрендира во Т-Мобиле и го промени своето правно име во Т-Мобиле Македонија АД - Скопје.

АД Македонски телекомуникации е водечка компанија која обезбедува услуги од областа на фиксната телефонија, додека Т-Мобиле Македонија АД е водечка компанија која обезбедува услуги од областа на мобилната телефонија во Македонија. Е-Македонија е фондација, основана заради поддршка на примената и развојот на информациона технологија во Македонија.

Работењето на телекомуникацискиот сектор во Република Македонија е регулирано со имплементирањето на Законот за електронски комуникации (ЗЕК) донесен во март 2005 година. Двете Друштва имаат Концесиски договор (врз основа на стариот Закон за телекомуникации) според кој можат да обезбедуваат услуги до 31 декември 2018 година. Друштвото имаше ексклузивно право во: (а) давањето на услуги од областа на фиксна телефонија, изнајмување линии и (б) градење, давање под наем, поседување, развивање, одржување и работење со јавната фиксна телекомуникациска мрежа до 31 декември 2004 година. Ова ексклузивно право вклучува локален, национален и меѓународен телефонски сообраќај, независно од применетата технологија, вклучувајќи сообраќај преку Интернет протокол.

Во време на ексклузивниот период Друштвото беше обврзано да обезбедува универзални услуги. Агенцијата за електронски комуникации ("Агенцијата") објави повик за изразување на интерес за обезбедување на универзална услуга кога Друштвото беше единствен заинтересиран оператор кој одговори на ова барање за обезбедување на универзална услуга. На седницата одржана на 27 декември 2007 година, Комисијата на Агенцијата донесе одлука да објави јавен тендер за универзален давател на електронски комуникациски услуги во Република

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

Општи информации (продолжение)

Македонија. Отворањето на квалификуваните понуди се одржа на 18 февруари 2008 година, а на 22 февруари 2008 година врз основа на одлука на Агенцијата, во пред-квалификацијата Друштвото беше избрано како еден од кандидатите за давател на универзална услуга. Агенцијата ќе достави Писмена покана (без јавен повик) до избраните кандидати од првата фаза за доставување на понуда за избор на давател на универзална услуга.

Политиката на цени е составен дел на валидниот Концесискиот договор. Со стапувањето на сила на ЗЕК, Агенцијата може да ги регулира малопродажни цени на фиксните телефонски услуги. Друштвото има обврска цените за регулираните големопродажни услуги да ги формира врз основа на трошоци, со користење на методологијата за целосно распределени трошоци ("FDC") до јули 2007 година и користење на методологијата за долгорочни дополнителни трошоци ("LRIC") по истекот на тој период. Друштвото го достави предлогот за надоместоци за интерконекција базирани на LRIC во јули 2007 година, а за надоместоците за разврзан пристап во декември 2007 година. На 23 мај 2008 година Агенцијата дозволи ново намалување на надоместоците за интерконекција и разврзан пристап врз основа на независен ревизорски извештај за сметководствениот систем на трошоци.

Концесискиот договор се очекува да се усогласи со одредбите на ЗЕК. Според ЗЕК, Друштвото е определено како оператор со Значителна пазарна моќ на пазарот на фиксната телекомуникациска мрежа, вклучувајќи го и пазарот за пристап на мрежите за пренос на податоци и закуп на линии.

На 29 јуни 2007 година Агенцијата ја објави нацрт анализата спроведена на Пазарот 16 (услуги за терминирање на повик во јавните мобилни комуникациски мрежи) и врз основа на истата на 26 ноември 2007 година донесе одлука со која Т-Мобиле Македонија доби статус на оператор со значителна пазарна моќ при што беа наметнати неколку обврски (интерконекција и пристап, недискриминација во интерконекција и пристап, посебно сметководство, контрола на цени и сметководство на трошоци).

Т-Мобиле Македонија на 29 февруари 2008 година поднесе до Агенцијата Референтна понуда за интерконекција. На 28 март 2008 година Агенцијата донесе одлука за значително намалување на цените за терминирање во мобилната мрежа. Новите цени на Т-Мобиле Македонија ќе се применуваат од 1 август 2008 година.

Во ноември 2007 година, Агенцијата објави јавен тендер за доделување на една лиценца за користење на 3G радиофреквенции. Космофон победи на тендерот и треба да започне со комерцијално работење со 3G од 12 август 2008 година.

Од август 2006 година, Друштвото има повеќе од 100 акционери како резултат на продажбата на дел од акциите во сопственост на Владата на

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

Општи информации (продолжение)

Република Македонија преку аукциите организирани од страна на Владата во текот на јуни 2006 година. Согласно Законот за хартии од вредност, со ова, Друштвото се квалификува како компанија со посебни обврски за известување кои главно се состојат од доставување на квартални, полугодишни и годишни финансиски информации до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

Регистрирана адреса на Друштвото е ул. "Орце Николов" бб, 1000, Скопје, Република Македонија. Просечниот број на вработени во 2006 беше 2.230 (2005: 2.748)

Истрага за одредени договори за консултантски услуги

На 13 февруари 2006 година, Magyar Telekom Plc., мнозински сопственик на Друштвото, објави дека врши истрага на одредени договори склучени од страна на подружница на Magyar Telekom Plc. со цел да утврди дали истите биле склучени спротивно на политиката на Magyar Telekom Plc. или важечките закони или прописи. Последователно на ова, на 19 февруари 2007 година Одборот на директори на Друштвото, врз основа на препораката на Одборот за ревизија на Друштвото и Одборот за ревизија на Magyar Telekom Plc. донесе одлука да се спроведе независна интерна истрага во однос на овие договори. Оваа истрага која ја врши независна правна фирма и која е под надзор на Одборот за ревизија на Magyar Telekom Plc., е сеуште во тек.

Magyar Telekom Plc. веќе спроведе одредени дополнителни мерки кои имаат за цел да ги подобрат контролните процедури на Magyar Telekom Group во поглед на склучувањето на консултантски договори, вклучувајќи и воведување на нов модел на управување.

Како резултат на доцнењето во финализирањето на финансиските извештаи за 2005 и 2006 година поради истрагата, Друштвото не успеа да запази одредени крајни рокови пропишани од Република Македонија и други применливи закони и прописи за подготовка и поднесување на ревидираните годишни извештаи и одржување на годишни собранија на акционери.

Во мај 2008 White & Case LLP, стручен советник во независната истрага на Одборот на ревизија на Magyar Telekom Plc., достави до Magyar Telekom Plc. "Извештај за статусот за македонскиот дел од независната истрага". Во статусниот извештај White & Case LLP. покрај другите работи, назначија дека: "постојат потврдни докази за нелегитимност во склучувањето и/или извршувањето" на шест договори за советување, маркетинг, финансиски анализи при набавки и/или услуги за лобирање во Македонија склучени во периодот помеѓу 2004 и 2006 година помеѓу Magyar Telekom Plc. и/или различни нејзини подружници од една страна и кипарска консултанска компанија и/или нејзините подружници од друга страна, по кој основ Magyar Telekom Plc. и/или нејзините подружници платиле во вкупен износ повеќе од ЕУР 6,7 милиони.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

Општи информации (продолжение)

Истрага за одредени договори за консултантски услуги (продолжение)

Magyar Telekom Plc. презеде одредени дополнителни чекори да се идентификуваат проблемите претходно идентификувани од страна на независната истрага, вклучувајќи чекори насочени кон ревизија и подобрување на интерните контроли на Magyar Telekom Plc.. Magyar Telekom Plc. разгледува дали и до кој степен статусниот извештај бара дополнителни активности. Независната истрага продолжува. Magyar Telekom Plc. не може да предвиди кога независната истрага ќе заврши, кој би бил финалниот резултат од истрагата или дали истата би имала влијание и какво, на финансиските извештаи на Друштвото или на резултатот од работењето.

За оваа истрага не се евидентирани резервирања ниту корекции во овие финансиски извештаи.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

Значајни сметководствени политики

Основните сметководствени политики усвоени во подготвувањето на овие консолидирани финансиски извештаи се прикажани подолу. Сметководствените политики се конзистентни со оние кои се применети во претходните години, освен ако не е поинаку наведено.

(а) Основа за изготвување

Консолидираните финансиски извештаи на Групацијата се изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување ("IFRS")

Консолидираните финансиски извештаи се прикажани во илјади македонски денари. Консолидираните финансиски извештаи се изготвени врз основа на историски вредности, освен финансиски средства расположливи за продажба и финансиски средства по пазарна вредност преку биланс на успех. Изготвувањето на финансиски извештаи во согласност со IFRS подразбира раководството да врши проценки и претпоставки кои влијаат врз прикажаните износи во финансиските извештаи и белешките поврзани со нив. Деловите кои вклучуваат висок степен на претпоставки и комплексност или каде што проценките и претпоставките се значителни во однос на консолидираните финансиски извештаи се прикажани во сметководствената политика (к). Фактичките резултати може да се разликуваат од тие проценки.

Следниве измени на публикуваните стандарди се ефективни и прифатени од Групацијата во 2006, но немаат влијание на активностите на Групацијата:

- IAS 39 (измена), Опција за фер вредност;
- IFRIC 4, Определување дали одреден договор содржи лизинг;

Следниве стандарди, промени и интерпретации се важечки за сметководствениот период на или после 1 јануари 2006 година, но не се релевантни за активностите на Групацијата:

- IAS 19 (измена), Надоместоци за вработените
- IAS 21 (измена), Нето инвестиции во активности во странство;
- IAS 39 (измена), Хеџинг на парични текови за предвидување на интергрупациски трансакции;
- IAS 39 и IFRS 4 (измена), Договори за финансиски гаранции;
- IFRS 1 (измена), Прва примена на меѓународните стандарди за финансиско известување и IFRS 6 (измена), Истражување за и вреднување на минералните ресурси;
- IFRS 6, Истражување за и вреднување на минералните ресурси;
- IFRIC 5, Право на камати кои произлегуваат од фондови за заштита на животна средина;
- IFRIC 6, Обврски кои произлегуваат од учество на специфичен пазар - остатоци од електрична и електронска опрема.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

Значајни сметководствени политики (продолжение)

(а) Основа за изготвување (продолжение)

Следниве стандарди, измени и интерпретации на постоечките стандарди се задолжителни за Групацијата, за сметководствените периоди на или после 1 јануари 2007 година или последователните периоди, за кои Групацијата не изврши предвремено прифаќање:

- IFRS 7, Финансиски инструменти: Обелоденувања и поврзаната измена на IAS 1, Презентација на финансиските извештаи - Обелоденувања за капиталот, IFRS 7 воведува нови обелоденувања поврзани со финансиските инструменти. Групацијата ќе го применува IFRS 7 од 1 јануари 2007 година, но не се очекува да има значајно влијание на класификацијата и вреднувањето на финансиските инструменти на Групацијата;
- IFRIC 8, Делокругот на IFRS 2 (ефективен за годишните периоди кои почнуваат на или после 1 мај 2006 година). IFRIC 8 бара да се земат во предвид трансакциите поврзани со издавање на сопственички инструменти - кога познатиот износ кој е примен е помал од фер вредноста на издадениот сопственички инструмент - за тоа дали влегуваат во делокругот на IFRS 2. Групацијата ќе го применува IFRIC 8 од 1 јануари 2007 година, но не се очекува да има било какво влијание на финансиските извештаи на Групацијата;
- IFRIC 9, Повторно проценување на вградените деривативи (ефективен за годишните периоди кои почнуваат на или после 1 јуни 2006). IFRIC 9 бара ентитетот да процени дали вградениот дериватив треба да се оддели од главниот договор и да се евидентира како дериватив кога ентитетот станува за прв пат странка на договорните одредби. Последователна повторна проценка е забранета освен ако настане промена на условите во договорот, кои значајно ги менува паричните текови кои би постоеле, во кој случај повторната проценка е потребна. Бидејќи кај никој од ентитетите од Групацијата не постојат промени во условите на нивните договори, IFRIC 9 не е релевантен за активностите на Групацијата;
- IFRIC 10, Финансиско известување за периоди пократки од периодот на известување и оштетување (ефективен за годишните периоди кои почнуваат на или после 1 ноември 2006 година). IFRIC 10 забранува загубите од оштетувања во периодите пократки од периодот на известување, на гудвилот, вложувањата во сопственички инструменти и вложувањата во финансиски средства, кои се евидентирани по набавна вредност, да бидат вратени на последователен ден на билансот на состојба. Групацијата ќе го применува IFRIC 10 од 1 јануари 2007 година, но не се очекува да има било какво влијание на финансиските извештаи;
- IFRIC 11, Интерпретација на IFRS 2 - Трансакции со сопствени акции и акции на групата. Според IFRS 2 не е прецизно дефинирано како треба да се пресметува кога вработени во подружница добиваат акции од компанијата-мајка. IFRIC 11 разјаснува дека евидентирањето на одредени типови трансакции е

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

Значајни сметководствени политики (продолжение)

(а) Основа за изготвување (продолжение)

како трансакции подмирени со акции или парични средства според IFRS 2. Исто така подвлекува дека евидентирањето на трансакциите базирани на акции вклучува две или повеќе ентитети од една група. Не очекуваме дека IFRIC 11 ќе има значајно влијание на активностите на Групацијата.

- IFRIC 12, Договори за концесија. Оваа интерпретација е применлива за компаниите кои учествуваат во обезбедување на услуги под концесиски договори и обезбедува водич за сметководството на оператори кои обезбедуваат јавни услуги под концесиски договори. Групацијата ги анализира потенцијалните промени кои IFRIC 12 може да ги има во однос на сметководствениот третман;
- IFRS 8, Оперативни сегменти. Според IFRS 8 сегменти се делови на ентитетот кои редовно се надгледуваат од надлежното лице за донесување на оперативни одлуки. За нив се известува интерно. IFRS 8 ги наведува барањата за поврзаните обелоденувања за производите и услугите, географските области и поголемите купувачи.
- Продажните финансиските инструменти и обврски кои произлегуваат од ликвидација - IAS 32 и изменетиот IAS 1 (ефективен од 1 јануари 2009 година). Измената бара класификација како капитал на одредени финансиски инструменти кои ја задоволуваат дефиницијата за финансиски обврски. Групацијата не очекува измената да влијае на финансиските извештаи.
- IAS 23 Трошоци за позајмувања (ревидиран во март 2007 година). Според ревидираниот IAS 23 ентитетот ги капитализира трошоците за позајмувања коишто можат директно да се припишат на стекнувањето, изградбата или производството на средството како дел од набавната вредност на тоа средство. Не очекуваме дека IAS 23 (ревидиран) ќе има материјално влијание врз сметководствените политики на Групацијата.
- IAS 1 (ревидиран), Презентирање на финансиски извештаи. Ревидираниот IAS 1 воведува сеопшти барања за презентирање на финансиските извештаи, упатства за нивната структура и минимални барања за содржината на финансиските извештаи. Групацијата во моментот ги анализира потенцијалните промени кои ревидираниот IAS 1 може да ги предизвика врз финансиските извештаи на Групацијата.
- Услови за стекнување на гарантираните права и повлекување - измена на IFRS 2 - Плаќање засновано на акции (издаден во јануари 2008 година; ефективен за годишни периоди кои почнуваат на или после 1 јануари 2009 година). Измената појаснува дека услови за стекнување се само услугата и извршувањето. Останатите елементи од плаќањата засновани на акции не се услови за стекнување на гарантирани права. Во измената специфицира дека сите повлекувања, без разлика дали се од страна на ентитетот или од други странки, треба да има ист сметководствен третман. Не очекуваме дека оваа измена ќе има

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

Значајни сметководствени политики (продолжение)

(а) Основа за изготвување (продолжение)

материјални ефекти на финансиските извештаи на Групацјата.

- IFRIC 13, Програми за лојалност на корисниците. Ова толкување се однесува на сметководството на ентитети кои доделуваат наградни кредити за лојалност на корисниците кои купуваат други стоки или услуги. Поточно, тоа објаснува како таквите ентитети треба да ги евидентираат нивните обврски за обезбедување на бесплатни или дисконтирани стоки или услуги на корисниците кои ги користат доделените кредити. Групацјата во моментот ги анализира потенцијалните промени кои IFRIC 13 може да ги има врз сметководствените третмани на Групацјата.

Следниве стандарди, измени и интерпретации на постоечките стандарди се задолжителни за Групацјата, за сметководствените периоди на или после 1 јануари 2007 година или последователните периоди, но не се релевантни за активностите на Групацјата:

- IFRIC 7, Примена на пристап за повторно подготвување на извештаи од претходни години според IAS 29, Финансиско известување во хиперинфлаторни економии (ефективен од 1 март 2006 година). IFRIC 7 обезбедува водич за примена на барањата од IAS 29 за периодот на известување во кој ентитетот идентификува постоење на хиперинфлација во економијата на својата функционална валута, кога во економијата во претходниот период немало хиперинфлација. Бидејќи никој од ентитетите на Групацјата нема функционална валута во економија со хиперинфлација, IFRIC 7 не е релевантен за активностите на Групацјата.
- IAS 27, Консолидирани и поединечни финансиски извештаи (ревидиран јануари 2008 година; ефективен за годишни периоди кои почнуваат на или после 1 јули 2009 година). Ревидираниот IAS 27 ќе бара ентитетот да го припише целокупниот приход на сопствениците на компанијата - мајка и на сопствениците кои имаат неконтролирачки интерес (претходно "малцински интерес") дури и тогаш кога ова резултира, во дефицитно салдо кај неконтролирачкиот интрес (тековниот стандард бара во најголем број од случаите вишокот на загуба да биде припишан на сопствениците на компанијата- мајка). Ревидираниот стандард специфицира дека промените во сопственичкиот интерес на компанијата - мајка во подружницата кои не резултираат во загуба на контрола треба да бидат третирани како капитални трансакции. Исто така наведува како ентитетот треба да ја мери секоја добивка или загуба кој произлегува од загубата на контрола над подружницата. На денот кога е изгубена контролата, инвестиција во поранешната подружница треба да биде вреднувана по фер вредност. Овој стандард нема да има влијание на финансиските извештаи на Групацјата.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

Значајни сметководствени политики (продолжение)

(a) Основа за изготвување (продолжение)

- IFRS 3, Деловни комбинации (ревидиран јануари 2008 година, ефективен за деловни комбинации за кои ден на купување е на или после почетокот на првиот сметководствен период кој почнува на или после 1 јули 2009 година). Ревидираниот IFRS 3 ќе дозволи ентитетите да одберат да го вреднуваат неконтролирачкиот интерес користејќи го постоечкиот метод според IFRS 3 (пропорционално учество во идентификуваните нето средства на ентитетот во кој се поседува интересот) или според фер вредност. Ревидираниот IFRS 3 е подетален во обезбедување на инструкции за методот на купување за бизнис комбинација. Барањето за вреднување по фер вредност на секое средство и обврска на секој чекор од купувањето за целите на пресметување на гудвилот е отстрането. Наместо тоа, гудвилот ќе биде мерен како разлика на денот на купување помеѓу фер вредноста на било која инвестиција во бизнисот поседувана пред датумот на купување, платениот износ и купените нето средствата. Трошоците поврзани со купувањето ќе се евидентираат посебно од деловната комбинација и како такви ќе се признаваат како расход наместо да се вклучуваат во гудвилот. Купувачот на денот на купувањето ќе треба да признае обврска за износот на било кој потенцијален износ за купување. Промената кај тој износ после купувањето ќе биде признавана во согласност со другите IFRS, наместо како корекција на гудвилот. Во делокругот на ревидираниот IFRS 3 се само деловните комбинации на меѓусебните компании и деловните комбинациите остварени со договор. Овој стандард нема да има влијание на финансиските извештаи на Групацијата.
- IFRIC 14, Толкување на IAS 19 - Ограничување на утврдените користи, минимални барања за финансирање и нивна интеракција. IFRIC 14 дава општи насоки како да се оцени ограничувањето во IAS 19 Користи за вработените за износот на вишокот кој може да биде признат како средство. Тој исто така објаснува како можат да бидат засегнати средствата или обврските за пензии кога има статутарно или договорно минимално барање за финансирање. Овој стандард нема да има влијание на финансиските извештаи на Групацијата.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Основа на консолидација

(i) Подружници

Подружници се оние претпријатија кои се контролирани од страна на Друштвото. Контролата постои кога Друштвото има моќ, директно или индиректно да раководи со финансиските и оперативните политики на едно претпријатие со цел да се здобие со полза од неговите активности. Финансиските извештаи на подружниците се вклучени во консолидираните финансиски извештаи од датумот кога ќе започне контролата до датумот на престанок на контролата.

(ii) Трансакции кои се елиминирани при консолидацијата

Трансакциите во рамките на Групацијата како и нереализираните добивки кои произлегуваат од трансакциите во рамките на Групацијата се елиминираат при изготвувањето на консолидираните финансиски извештаи.

(в) Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакцијата. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на датумот на изготвување на билансот на состојба се претвораат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојба. Курсните разлики кои произлегуваат од таквото претворање се признаваат во билансот на успех како финансиски приходи или финансиски расходи. Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута се претвораат во денари според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Групацијата се претежно американски долари (УСД), евра (ЕУР) и швајцарски франци (ЦХФ). Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2006 и 2005 година беа како што следи:

	2006	2005
	МКД	МКД
1 УСД	46,45	51,86
1 ЕУР	61,17	61,18
1 ЦХФ	38,07	39,34

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

Значајни сметководствени политики (продолжение)

(г) Материјални вложувања

Материјалните вложувања се прикажуваат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загубите од оштетување (види сметководствена политика f). Набавната вредност на сопствено изградените средства ги вклучува трошоците за материјали и директна работна рака.

Последователни издатоци се вклучени во сегашната вредност на вложувањето, или се признаени како посебни вложувања, единствено кога е веројатно дека идните економски користи поврзани со вложувањето ќе се прелеат во Групацијата и кога трошокот на средството може да биде измерен. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Сите останати издатоци се признаваат во билансот на успех како трошоци во периодот кога настануваат.

Амортизацијата на материјалните вложувања се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на вложувањата во текот на нивниот проценет корисен век на траење. На материјалните вложувања не им се пресметува амортизација се до моментот кога стануваат расположливи за употреба. Земјиштето не се амортизира. Проценетиот корисен век на материјалните вложувања е како што следи:

	2006
	Години
Надземни и кабелски линии	20-25
Телефонски центри	10
Базни станици	7
Згради	20-40
Компјутери	4
Електронски уреди	5-10
Мебел и друга канцелариска опрема	4-6
Возила	4-6

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

Значајни сметководствени политики (продолжение)

(г) Материјални вложувања (продолжение)

Животниот век на материјалните вложувања се ревидира, и се корегира ако е потребно, најмалку еднаш годишно.

Сегашната вредност на вложувањето се отпишува веднаш до неговата надоместувачка вредност доколку сегашната вредност на вложувањето е поголема од проценетата надоместувачка вредност (види сметководствена политика ф).

Капиталните добивки и загуби од продажба на материјалните вложувања се утврдени преку споредување на приносите со сегашната вредност. Тие се прикажуваат во билансот на успех во делот на оперативни расходи.

(д) Нематеријални вложувања

Нематеријалните вложувања набавени од Групацијата се искажани по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација (види подолу) и загубите од оштетување (види сметководствена политика ф).

Последователните издатоци кај нематеријалните вложувања се капитализираат единствено кога ја зголемуваат идната економска корисност од нематеријалните вложувања. Сите останати издатоци се третираат како трошоци во периодот кога настануваат.

Амортизацијата на нематеријалните вложувања се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на траење. Нематеријалните вложувања се амортизираат од моментот кога стануваат расположливи за употреба. Проценетиот корисен век е како што следи:

	2006
	Години
Софтвер и лиценци	2-5
Концесија	5

Животниот век на вложувањата се ревидира, и се корегира ако е потребно, најмалку еднаш годишно.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

Значајни сметководствени политики (продолжение)

(f) Оштетување на немонетарните средства

Средствата кои имаат неодреден век на користење не се предмет на амортизација и се тестирани годишно за оштетување. Средствата кои се предмет на амортизација на Групациската, се проценуваат од оштетување, кога постојат промени кои индицираат дека нивната сегашна вредност не е иста со нивната надоместувачка вредност. Загубите од оштетување се признаваат кога сегашната вредност на средството го надминува неговиот надоместувачки износ. Надоместувачкиот износ претставува поголемиот износ од износот кој ја претставува реалната вредноста на средството при продажба, намалена за трошоците и вредноста во употреба. За проценка на оштетување на средствата, истите се групираат на најниско можно ниво за кое може да се утврди независен паричен тек (cash-generating units). Загубите од оштетување се признаваат во билансот на успех. Немонетарните средства кои претрпеле оштетување се ревидираат еднаш годишно за да се утврди можното враќање на оштетување.

(e) Материјални вложувања наменети за продажба

Материјалните вложувања се класифицирани како средства наменети за продажба и се прикажани по пониската од сегашната вредност или фер вредноста намалена за трошоците за продажба, доколку нивната сегашна вредност ќе се надомести преку продажба наместо преку континуирана употреба.

(ж) Финансиски средства

Групациската ги класификува финансиските средства во следниве категории: заеми и побарувања, финансиски средства по фер вредност преку биланс на успех и финансиски средства расположиви-за-продажба. Класификацијата зависи од целите за која овие средства се наменети. Раководството ја определува класификацијата на финансиските средства при иницијалното признавање.

(i) Заеми и други побарувања

Заемите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активниот пазар. Тие се вклучени во обртни средства, со исклучок на оние чие доспевање е по 12 месеци, по датумот од билансот на состојба. Овие се класифицирани како нетековни средства. Заемите и побарувањата се класифицирани како „побарувања од купувачите и останати побарувања“ и „депозити во банки“ во консолидираниот биланс на состојба.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

Значајни сметководствени политики (продолжение)

(ж) Финансиски средства (продолжение)

(ii) Финансиски средства прикажани по фер вредност преку биланс на успех

Оваа категорија ги содржи оние финансиски средства прикажани по фер вредност преку биланс на успех при нивното првично признавање. Финансиското средство е класификувано во оваа категорија доколку е така одредено од страна на раководството.

Добивките и загубите кои произлегуваат од промената на фер вредноста на финансиските средства по фер вредност преку билансот на успех, се прикажуваат во билансот на успех во периодот во кој настануваат. Приходот од дивиденди од финансиските средства по фер вредност преку биланс на успех, се признава во билансот на успех кога е воспоставено правото на Групацијата да ја добие наплатата на истата.

(iii) Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи кои се или одредени во оваа категорија или не се класифицирани во некоја од другите категории. Тие се вклучени во нетековните средства освен ако раководството има намера да ги продаде финансиските средства во рок од 12 месеци од датумот на билансот на состојба. Стекнувањето и продажбата на финансиските средства се признаваат на денот на тргувањето - датумот на кој Групацијата се обврзува да купи или продаде некое средство.

По иницијалното признавање, сите расположливи средства за продажба се мерат по фер вредност со исклучок на некој инструмент кој што нема котирачка пазарна цена на активниот пазар и чија што фер вредност неможе реално да се измери и во тој случај истиот се прикажува по набавна вредност, вклучувајќи ги трансакциските трошоци намалени за трошоците на оштетувањето. Промените на фер вредноста на финансиските средства кои се класификувани како расположливи за продажба се признаваат во капиталот. Кога финансиските средства, класификувани како расположливи за продажба ќе се продадат или ќе претрпат оштетување, акумулираната фер вредност, признаена во капиталот, се вклучува во билансот на успех, како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност.

(з) Побарувања од купувачите и други побарувања

Побарувањата од купувачите и другите побарувања иницијално се признаваат по фер вредност, а последователно се мерат по амортизирана вредност користејќи го методот на ефективна каматна стапка и намалени за исправка на вредноста заради оштетување.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

Значајни сметководствени политики (продолжение)

(з) Побарувања од купувачите и други побарувања (продолжение)

Исправката на вредност заради оштетување на побарувањата од купувачите се формира кога постојат објективни докази дека Групацијата нема да може да ги наплати сите доспеани износи согласно оригиналните услови на побарувањето. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста дека ќе влезе во стечај или реорганизација и задоцнетото плаќање (повеќе од 30 дена доспеаност) се сметаат за индикатори дека побарувањето е оштетено. Износот на исправката на вредност се утврдува како разлика меѓу сегашната вредност на средството и сегашната вредност на предвидените идни парични текови. Сегашната вредност на средството е намалена со користење на сметка за исправка, а износот на загубата е признаен во билансот на успех. Кога побарувањето од купувачот е ненаплатливо, се отпишува преку сметката за исправка на побарувањата од купувачите. Последователните враќања на износите претходно отпишани се пребиени со признаените исправки на вредност во билансот на успех.

(с) Залихи

Залихите се искажуваат по вредност пониска од набавната или нето пазарна вредност. Нето пазарната вредност е проценета продажна цена во нормални услови на делување, намалена за проценетите трошоци за продажба.

Набавната вредност на залихите се евидентира според принципот просечни цени и ги вклучуваат трошоците настанати за нивна набавка и доведување на постојната состојба и локација.

Телефонските апарати врзани во промотивни активности, често се продаваат по пониска од набавната вредност за целите на добивање на нови претплатници врзани за минимални периоди. Таквите загуби од продажба на опрема се евидентираат само при настанување на продажбата, бидејќи истите се продаваат како дел од профитабилен договор за услуги со корисникот.

(и) Парични средства и еквиваленти на паричните средства

Паричните средства и еквивалентите на паричните средства се состојат од средства во благајна, депозити по видување и останати краткорочни депозити со рок на доспеаност до три месеци.

(ј) Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачите и останатите обврски се прикажуваат според набавната вредност која ја претставува нивната фер вредност.

(к) Акционерски капитал

Обичните акции се класификувани во акционерскиот капитал.

Кога Групацијата купува сопствени акции, износот кој е платен, кој ги вклучува и директните променливи трошоци (намалени за данок на

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

Значајни сметководствени политики (продолжение)

(к) Акционерски капитал (продолжение)

добивка), е намален од залишаниот капитал на акционерите на Групацјата се додека акциите не се отповикани или повторно издадени. Кога сопствените акции се повторно издадени примениот надоместок (намален за било кои директно припишани променливи трошоци и поврзаниот ефект на данокот на добивка) се вклучува во капиталот кој се однесува на имателите на акции на Групацјата.

(л) Останати резерви

Членките на Групацјата издвојуваат законска резерва која се формира по пат на издвојување од нето добивката. Оваа резерва се пресметува и издвојува како процент утврден со закон и не може да биде помал од 15% од добивката, се додека резервите не достигнат износ кој е еднаков на една петтина од основната главнина. Овие резерви се наменети за покривање на загуби и не се распределуваат на акционерите, освен во случај на банкротирање на членките на Групацјата. Законските резерви можат да се распределат со одобрение од Собранието на акционери.

(љ) Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска во финансиските извештаи на Групацјата во периодот кога се одобрени од страна на акционерите на Друштвото.

(м) Признавање на приход

Приходите произлегуваат од услуги дадени на претплатниците и останати трети лица кои ја користат телекомуникациската мрежа и продажба на опрема. Приходите од дадени услуги и продажба на опрема, се прикажани намалени за ДДВ, попусти и по елиминацијата на продажбата внатре во Групацјата, се признаваат во моментот кога износот на приходот може веродостојно да се измери, и кога е веројатно дека ќе настане прилив на идни економски користи во Групацјата и специфичните критериуми кои треба да се остварат за услугите кои ги обезбедува Групацјата објаснети подолу.

Договорите со претплатниците типично ја вклучуваат таксата за инсталација, продажба на опрема, месечна претплата и месечниот реализиран сообраќај. Групацјата ги разгледува различните елементи на ваквите договори со цел посебните приходи да се прикажат за целите на IFRS и признавањето на секој од овие приходи користејќи го методот на изведена вредност.

Клиентите можат да купат припеид картички за телефонски разговори за одреден временски период. Клиентите мора да платат за ваквите услуги на денот на купувањето на припеид картичката.

Трети лица кои се корисници на телекомуникациската мрежа ги вклучуваат роаминг клиентите од други провајдери и останати телекомуникациски провајдери кои ја користат мрежата за телефонски разговори.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

Значајни сметководствени политики (продолжение)

(м) Признавање на приход (продолжение)

Политиките за признавање на приходи за различни услуги според IFRS се прикажани подолу:

(i) Надомест за активирање

Приходот заработен од поврзување на претплатникот кон фиксната или мобилната мрежа се признава во моментот кога услугата е активирана.

(ii) Месечна претплата (мобилна и фиксна телефонија)

Месечната претплата претставува фиксен износ кој секој месец се фактурира на претплатниците за пристап на мрежата. Ваквите претплати се признаваат во месецот за времето кое претплатникот има пристап на мрежата.

(iii) Појдовен телефонски сообраќај

Приходите од појдовен телефонски сообраќај се остваруваат со употреба на телекомуникациската мрежа од страна на претплатници и трети страни. Претплатниците и третите страни се задолжуват за појдовниот телефонски сообраќај врз основа на нивното фактичко користење на мрежата, пресметано со утврдената цена содржана во склучените договори. Ваквиот приход се признава во периодот за кој услугата е дадена на претплатниците или трети страни.

Приходи од продажба на припайд картички се признаваат при користењето на картичките или кога рокот на користење на картичката поминал со неискористени импулси.

(iv) Дојдовен телефонски сообраќај

Приходите од дојдовниот телефонски сообраќај се признаваат за периодот на односното користење.

Пропорционално од наплатениот приход, вообичаено се плаќа на другите оператори (вклучувајќи и роаминг) за користењето на нивната мрежа. Приходите и трошоците од транзитниот сообраќај се прикажани во бруто износ во рамките на консолидираните финансиските извештаи, каде што Групацијата е главен снабдувач на овие услуги користејќи ја сопствената мрежа и има дискреционо право за формирање на цената. Овие приходи и трошоци се признаваат за периодот на користење на услугата.

(v) Закуп на линии и приходи од пренос на податоци

Услугите за закуп на линии се обезбедуваат на претплатниците врз база на месечен закуп, додека преносот на податоци се фактурира на база на единица пренесени податоци. Ваквите приходи се признаваат за периодот на користење или давањето на услугата на претплатниците.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

Значајни сметководствени политики (продолжение)

(м) Признавање на приход (продолжение)

(vi) Продажба на опрема

Приходите и трошоците од продажба на опрема се признаваат по испораката на истите.

(н) Приходи и расходи од финансирање

Приходите и расходите од финансирање се состојат од приходи од камати од вложени средства, приходи од дивиденди, позитивни и негативни курсни разлики, загуби од оштетување на финансиските средства расположливи-за-продажба, како и добивки и загуби од финансиски средства по фер вредност преку билансот на успех.

Приходите од камата се признаваат во билансот на успех на временска основа користејќи го методот на ефективна каматна стапка. Приходот од дивиденда се признава кога е воспоставено правото на дивиденда.

(њ) Закуп

Закупите во кој што значаен дел од ризиците и ползностите од поседување се задржани од страна на закуподавецот се класификувани како оперативни закупи. Плаќањата направени врз основа на оперативните закупи (намалени за сите ослободувања добиени од страна на закуподавецот) се прикажуваат во билансот на успех на пропорционална основа за време на траење на закупот.

(о) Бенефиции на вработените

(i) Пензиски и останати обврски кон вработените

Групацијата во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско, здравствено и социјално осигурување како и пресонален данок кои се пресметува според важечките законски стапки кои се на сила во текот на годината врз основа на нивните бруто плати. Надоместок за хранарина, превоз и годишен одмор исто така се пресметува според локалното законодавство. Групацијата ги исплаќа овие придонеси кон државните и приватните фондови. Трошокот за овие исплати се прикажува на товар на билансот на успех во истиот период како и трошокот за плата. Групацијата не работи со ниедна друга пензиска програма или план за пост пензиски бенефиции и според тоа нема никаква обврска во однос на пензиите. Исто така, Групацијата нема обврска да обезбедува понатамошни бенефиции на тековните и поранешните работници.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

Значајни сметководствени политики (продолжение)

(о) Бенефиции на вработените (продолжение)

(ii) Отпремнини за технолошки вишок

Отпремнината за технолошки вишок се исплаќа во случај кога престанува работниот однос на вработениот пред датумот на неговото нормално пензионирање, или доколку вработениот прифати доброволно прекинување на работниот однос во замена за бенефицијата. Групацијата ги признава отпремнините за технолошки вишок доколку: престане работниот однос на вработените врз основа на детален формален план без можност за отповикување; или во случај доколку Групацијата понуди опција на вработените за доброволно прекинување на работниот однос.

(iii) Бонус планови

Групацијата признава обврски и трошоци за бонуси земајќи ги во предвид финансиските и оперативните резултати. Групацијата признава резервирања кога е обврзана со договор или кога има практика во минатото која резултирала во конструктивна обврска.

(п) Резервирања

Резервирањата се признаваат кога Групацијата има сегашна законска или конструктивна обврска како резултат на изминати настани и е веројатно дека ќе настане одлив на средства со цел да се подмири оваа обврска како и да е можно да се направи веродостојна проценка на износот на обврската.

(р) Данок од добивка

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот на добивка се признава во билансот на успех освен делот кој се однесува на ставки признаени директно во капиталот, во кој случај тој се признава во капиталот.

Тековниот данок е очекувана даночна обврска од оданочивиот приход за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка на денот на билансот на состојба и евентуалното прилагодување на даночната обврска во однос на претходните години.

Одложениот данок се пресметува според методот на обврски во билансот на состојба, за износот на времените разлики помеѓу сегашната вредност на средствата и обврските за цели на финансиско известување и вредноста користена за даночни цели. Износот на пресметаниот одложен данок се базира на очекуваниот начин на реализација или пресметка на сегашната вредност на средствата и обврските, употребувајќи ги важечките даночни стапки или стапките кои ќе важат во иднина, а се веќе објавени на денот на билансот на состојба.

Побарувања по основ на одложени даноци се признаваат кога постои веројатност дека идни оданочиви добивки ќе настанат, во кој случај тие средства ќе може да се искористат. Побарувања по основ на одложени даноци се намалуваат кога нема веројатност дека полезностите од данокот ќе бидат остварени.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

Значајни сметководствени политики (продолжение)

(с) Споредбени информации

Споредбените информации презентирани во консолидираните финансиски извештаи се конзистентни со презентацијата за тековната година и нема направени значајни рекласификации за целите на споредливост.

(т) Управување со финансискиот ризик

Финансиски фактори на ризик

Групацијата е изложена на валутен ризик, каматен ризик, кредитен ризик и ризик за ликвидност, кои произлегуваат од нормалното работење на Групацијата.

(i) Валутен ризик

Функционална валута за Друштвото е македонскиот денар.

Изложеноста на валутен ризик е поврзана со поседување на депозити во банки кои се деноминирани во странска валута и од оперативни активности на приходи од и плаќања кон меѓународни телекомуникациски оператори како и издатоците за материјални и нематеријални вложувања кои произлегуваат од обврски кон добавувачи од странски земји.

Девизните валути од кои произлегува овој ризик првенствено се УСД и ЕУР. Групацијата користи парични депозити во странски валути претежно во ЕУР и УСД и парични депозити во МКД со девизна клаузула со цел заштита од странски валутен ризик како и домашниот валутен ризик во согласност со расположливите понуди на банките.

(ii) Каматен ризик

Групацијата нема каматоносни обврски, но има ризик од каматните стапки во поглед на паричните депозити во банки и заемите кон вработените. Групацијата нема политика за заштита од ризикот на каматни стапки.

Белешки кон консолидираните финансиските извештаи

Значајни сметководствени политики (продолжение)

(т) Управување со финансискиот ризик (продолжение)

(iii) *Кредитен ризик*

Групацијата нема значајна концентрација на кредитен ризик кон поединечна странка или кон група на странки кои имаат слични карактеристики.

Процедурите на Групацијата обезбедуваат на перменентна основа дека продажбата се извршува на корисници со соодветна кредитна историја и дека не се надминува лимитот за изложување на кредитен ризик.

Групацијата не гарантира за обврските на други странки.

Максималната изложеност на кредитниот ризик е презентирана преку сегашната вредност на финансиските средства во билансот на состојба. Последователно на тоа, Групацијата смета дека нејзината максимална изложеност на кредитен ризик е претставена со износот на побарувањата намалени за исправката на вредноста признаена на денот на билансот на состојба.

Дополнително, Групацијата е изложена на ризик преку пласирање на депозити во банки.

Раководството на Групацијата е фокусирано на деловна соработка со банки со висока репутација во странска и домашна сопственост на домашниот пазар.

(iv) *Ризик за ликвидност*

Политиката на Групацијата е да обезбеди доволно пари и парични еквиваленти да ги задоволи своите обврски во догледна иднина. Секој вишок на парични средства најчесто се вложува во комерцијални банки во форма на депозити.

(v) *Проценка на фер вредноста*

Фер вредноста на јавно тргуваните финансиски средства прикажани по фер вредност преку билансот на успех се базира на објавената пазарна вредноста на денот на билансот на состојба.

Белешки кон консолидираните финансиските извештаи

Значајни сметководствени политики (продолжение)

(к) Значајни сметководствени проценки и претпоставки

Групацијата прави проценки и претпоставки што се однесуваат на иднината. Проценките и мислењата континуирано се вреднувани и се базираат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идни настани за кои што се верува дека се разумни под соодветните услови. Најзначајните проценки и претпоставки се обелоденети подолу.

(i) Корисен век на материјалните и нематеријалните вложувања

Определувањето на корисниот век на средствата се базира на историското искуството со слични средства, како и очекуваниот технолошки развој и промените во пошироките економски или индустриски фактори. Соодветноста на проценетиот корисен век се ревидира на годишна основа или секогаш кога се појавуваат индикации за значајни промени во дадените претпоставки. Веруваме дека сметководствените проценки поврзани со одредувањето на корисниот век на средствата се значајни сметководствени проценки земајќи го во предвид тоа дека вклучуваат претпоставки за технолошкиот развој во иновативна индустрија. Понатаму, поради тоа што корисниот век на материјалните и нематеријалните вложувања во рамките на вкупните средства е значителен, влијанието на било кои промени во оценките може да биде материјално за нашите финансиски позиции и резултати од работењето. Пример, кога Друштвото би го намалило просечниот корисен век на материјалните и нематеријалните средства за 10%, тоа би резултирало во зголемување на годишниот трошок за амортизација во приближен износ од МКД 406.948 илјади.

(ii) Можни оштетувања на материјалните и нематеријални вложувања

Ние го проценуваме оштетувањето на препознатливи материјални и нематеријални вложувања секогаш кога постои причина за верување дека сегашната вредност значително ја надминува надоместувачката вредност и таму каде што се очекува оштетување на вредноста. Надоместувачката вредност се добива по пат на пресметка, при која се користи широк спектар на претпоставки и фактори кои влијаат на истите. Покрај другото, ги земаме во предвид идните приходи и расходи, технолошката застареност, дисконтинуитет во услугите и други промени на околности кои можат да доведат до оштетување. Доколку е утврдено оштетување на вредноста во употреба, се утврдува фер вредност намалена за трошоци за продажба (ако може да се утврди), за да се утврди точниот износ на оштетувањето (ако постои). Земајќи во предвид дека ова се врши врз основа на проценки и мислења, вредноста на можните оштетувања може да биде значително различна од она која е добиена по пат на овие калкулации.

(iii) Исправки на побарувања од купувачи и други побарувања

Ние пресметуваме исправка на вредност на спорни побарувања базирајќи се на проценетите загуби кои произлегуваат од неможноста на корисниците да ги извршат плаќањата. Нашите проценки се базираат на доспеаноста на побарувањата и минатото искуство со отпишување на

Белешки кон консолидираните финансиските извештаи

Значајни сметководствени политики (продолжение)

- (к) **Значајни сметководствени проценки и претпоставки (продолжение)**
- (iii) **Исправки на побарувања од купувачи и други побарувања (продолжение)**
побарувања, кредитната способност на корисниците и промената на условите на плаќање кога се проценува адекватноста на исправките на вредноста на спорните побарувања. Ова вклучува претпоставки за однесувањето на корисниците во иднина и идната наплата. Ако финансиската состојба на нашите корисници се влошува, тековните отписи на побарувањата можат да бидат и повисоки од очекуваните и можат да го надминат нивото на исправки кои што се признаени досега.
- (iv) **Резервирања**
Резервирањата воглавно се базираат на проценка особено во правни спорови. Групацјата ја проценува веројатноста од настанување на негативен исход како резултат на минат настан, и доколку проценетата веројатност од настанување е поголема од 50% Групацјата врши резервирање за целиот износ на обврската. Групацјата е претпазлива при вакви проценки, но поради високото ниво на неизвесност, во некои случаи проценката може да не биде во согласност со евентуалниот исход на случајот.
- (v) **Трошоци за стекнување на претплатници**
Трошоците за стекнување на претплатници примарно вклучуваат загуби од продажба на опрема (приходите и трошоците се прикажани одделно) и надоместоци платени на агенти за стекнување на претплатници. Директните надоместоци прибрани од претплатниците за активирање или конектирање се маргинални во споредба со трошоците. Овие приходи, трошоци и загуби се признаени кога претплатникот ќе биде приклучен на фиксната или мобилната мрежа на Групацјата. Ваквите трошоци или приходи не се одложени. Вкупниот износ на трошоци за надоместоци платени на агенти е МКД 292.609 илјади.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

1. Приходи		
<i>Во илјади денари</i>	2006	2005
Домашни фиксни телекомуникациони услуги		
-претплата, приклучок и други наплати	2.480.739	2.533.338
-приходи од сообраќај	4.260.345	4.872.914
Приходи од меѓународен сообраќај	1.750.490	1.395.463
Мобилни телекомуникациски услуги	7.164.384	6.550.943
Изнајмени линии и пренос на податоци	822.430	662.106
Останато	665.376	621.158
	<u>17.143.764</u>	<u>16.635.922</u>
2. Трошоци за вработените		
<i>Во илјади денари</i>	2006	2005
Плати	874.337	1.017.190
Придонеси на плати	392.737	460.765
Бонуси	185.785	170.349
Останати трошоци за вработените	329.226	582.182
Капитализирани трошоци за вработените	(55.442)	(75.736)
	<u>1.726.643</u>	<u>2.154.750</u>
<p>Останати трошоци за вработените ги вклучуваат отпремнините за технолошки вишок во износ од МКД 30.063 илјади за 72 вработени кои ја напуштиле Групацијата во 2006 година (2005: МКД 374.591 илјади за 591 вработени).</p>		
3. Останати расходи од работењето		
<i>Во илјади денари</i>	2006	2005
Услуги	867.925	906.448
Набавна вредност на продадени стоки	787.403	795.716
Маркетинг и донации	614.176	519.023
Консултантски услуги	374.623	412.481
Материјали и одржување	373.394	362.838
Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања	316.673	484.415
Такси, давачки и локални даноци	241.232	168.784
Енергија	177.118	176.200
Аудио текст услуги	134.681	98.114
Резервирања за обврски и други трошоци	84.056	-
Закупнини	82.105	93.961
Осигурување	41.404	43.079
Исправката на вредност на залихите до нето продажна вредност	(7.920)	76.498
Останато	81.010	89.606
	<u>4.167.880</u>	<u>4.227.163</u>

Надоместоците на членовите на Одборот на директори на Друштвото изнесуваат МКД 2.591 илјади (2005: МКД 2.335 илјади).

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

4. Расходи од финансирање

<i>Во илјади денари</i>	2006	2005
Расходи од камати	42	21
Банкарски услуги и останати провизии	16.475	16.544
Нето негативни курсни разлики	253.920	-
	<u>270.437</u>	<u>16.565</u>

5. Приходи од финансирање

<i>Во илјади денари</i>	2006	2005
Приходи од камати	408.181	361.901
Промена во пазарната вредност на финансиски средства	20.297	40.617
Приходи од дивиденди	2.043	1.220
Нето позитивни курсни разлики	-	217.545
	<u>430.521</u>	<u>621.283</u>

6. Данок од добивка

(a) Признаени во билансот на успех

<i>Во илјади денари</i>	2006	2005
Тековен данок		
Тековна година	<u>791.236</u>	<u>475.790</u>
Одложен данок		
Појава и анулирање на привремени разлики	<u>(126.324)</u>	<u>135.123</u>
Вкупен данок на добивка во билансот на успех	<u>664.912</u>	<u>610.913</u>

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

6. Данок од добивка (продолжение)

(б) Усогласување на ефективната даночна стапка

Во илјади денари	2006		2005	
Добивка пред оданочување	<u>6.120.895</u>		<u>5.562.448</u>	
Данок од добивка	15,0%	918.134	15,0%	834.367
Расходи непризнаени за даночни цели	4,5%	275.756	0,4%	21.260
Даночно ослободени приходи	(4,9%)	(299.135)	(0,4%)	(24.422)
Даночни ослободувања кај вложувања во материјални средства	(3,7%)	(229.843)	(4,0%)	(220.292)
	<u>10,9%</u>	<u>664.912</u>	<u>11,0%</u>	<u>610.913</u>

До сега даночните власти извршија целосна даночна ревизија на Друштвото за 2003, 2004 и 2005 година. Никакви забелешки не беа идентификувани во текот на даночната ревизија.

На 30 декември 2006 година, Владата донесе нови даночни стапки за данок на добивка, за 2007 и 2008 година. Даночната стапка за 2007 година е 12%, додека применлива стапка за 2008 година и во годините потоа е 10%.

Ефектот од промена на стапките на данок на добивка изнесува МКД 113.866 илјади што претставува нето намалени одложени даночни обврски.

Даночните власти можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат ревизија и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални обврски во контекст на горенаведеното, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

7. Материјални вложувања

<i>Во илјади денари</i>	Земји- ште	Згради	Телекому- никациска опрема	Останато	Инвести- ции во тек	Вкупно
Набавна вредност						
На 1 јануари 2006	6.338	4.055.248	24.128.194	4.242.626	298.377	32.730.783
Зголемувања	15	41.588	368.128	350.984	267.106	1.027.821
Намалувања	-	(984)	(318.273)	(445.187)	-	(764.444)
Пренос во средства наменети за продажба	-	(359.903)	-	(54.577)	-	(414.480)
Пренос од инвестиции во тек (види белешка 8)	-	(114.363)	284.934	50.678	(347.309)	(126.060)
На 31 декември 2006	<u>6.353</u>	<u>3.621.586</u>	<u>24.462.983</u>	<u>4.144.524</u>	<u>218.174</u>	<u>32.453.620</u>
Амортизација						
На 1 јануари 2006	-	1.096.235	11.807.295	3.326.130	-	16.229.660
Амортизација за годината	-	126.987	1.982.813	522.016	-	2.631.816
Намалувања	-	(798)	(268.239)	(433.148)	-	(702.185)
Пренос во средства наменети за продажба	-	(134.265)	-	(54.551)	-	(188.816)
Пренос помеѓу категории	-	(23.074)	-	679	-	(22.395)
На 31 декември 2006	<u>-</u>	<u>1.065.085</u>	<u>13.521.869</u>	<u>3.361.126</u>	<u>-</u>	<u>17.948.080</u>
Сегашна вредност						
На 1 јануари 2006	6.338	2.959.013	12.320.899	916.496	298.377	16.501.123
На 31 декември 2006	<u>6.353</u>	<u>2.556.501</u>	<u>10.941.114</u>	<u>783.398</u>	<u>218.174</u>	<u>14.505.540</u>

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

7. Материјални вложувања (продолжение)

<i>Во илјади денари</i>	Земји- ште	Згради	Телекому- никациска опрема	Останато	Инвести- ции во тек	Вкупно
<i>Набавна вредност</i>						
На 1 јануари 2005	6.338	3.772.987	23.432.289	4.082.545	769.808	32.063.967
Зголемувања	-	95.828	649.863	236.794	565.659	1.548.144
Пренос од инвестиции во тек (види белешка 8)	-	280.279	583.726	67.307	(1.037.090)	(105.778)
Намалувања	-	-	(537.684)	(135.851)	-	(673.535)
Пренос во средства наменети за продажба	-	(93.846)	-	(8.169)	-	(102.015)
На 31 декември 2005	<u>6.338</u>	<u>4.055.248</u>	<u>24.128.194</u>	<u>4.242.626</u>	<u>298.377</u>	<u>32.730.783</u>
<i>Амортизација</i>						
На 1 јануари 2005	-	1.009.421	10.204.896	2.796.213	-	14.010.530
Амортизација за годината	-	113.926	2.095.497	665.886	-	2.875.309
Намалувања	-	-	(493.098)	(127.800)	-	(620.898)
Пренос во средства наменети за продажба	-	(27.112)	-	(8.169)	-	(35.281)
На 31 декември 2005	<u>-</u>	<u>1.096.235</u>	<u>11.807.295</u>	<u>3.326.130</u>	<u>-</u>	<u>16.229.660</u>
<i>Сегашна вредност</i>						
На 1 јануари 2005	<u>6.338</u>	<u>2.763.566</u>	<u>13.227.393</u>	<u>1.286.332</u>	<u>769.808</u>	<u>18.053.437</u>
На 31 декември 2005	<u>6.338</u>	<u>2.959.013</u>	<u>12.320.899</u>	<u>916.496</u>	<u>298.377</u>	<u>16.501.123</u>

Оперативниот закуп во износ од МКД 82.105 илјади (2005: МКД 93.961 илјади) се однесува на закуп на основни средства и е вклучен во билансот на успех.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

8. Нематеријални вложувања

<i>Во илјади денари</i>	Софтвер	Концесија	Останато	Вкупно
Набавна вредност				
На 1 јануари 2006	4.833.515	154.757	42.350	5.030.622
Зголемувања	643.385	-	7.634	651.019
Пренос од инвестициите во тек (види белешка 7)	36.191	-	89.869	126.060
На 31 декември 2006	5.513.091	154.757	139.853	5.807.701
Амортизација				
На 1 јануари 2006	2.408.370	154.757	29.397	2.592.524
Амортизација за годината	1.019.075	-	11.645	1.030.720
Трансфер помеѓу категории	-	-	22.395	22.395
На 31 декември 2006	3.427.445	154.757	63.437	3.645.639
Сегашна вредност				
На 1 јануари 2006	2.425.145	-	12.953	2.438.098
На 31 декември 2006	2.085.646	-	76.416	2.162.062

<i>Во илјади денари</i>	Софтвер	Концесија	Останато	Вкупно
Набавна вредност				
На 1 јануари 2005	4.078.094	154.757	17.824	4.250.675
Зголемувања	659.757	-	24.526	684.283
Пренос од инвестициите во тек (види белешка 7)	105.778	-	-	105.778
Намалувања	(10.114)	-	-	(10.114)
На 31 декември 2005	4.833.515	154.757	42.350	5.030.622
Амортизација				
На 1 јануари 2005	1.541.596	123.806	8.697	1.674.099
Амортизација за годината	870.861	30.951	20.700	922.512
Намалувања	(4.087)	-	-	(4.087)
На 31 декември 2005	2.408.370	154.757	29.397	2.592.524
Сегашна вредност				
На 1 јануари 2005	2.536.498	30.951	9.127	2.576.576
На 31 декември 2005	2.425.145	-	12.953	2.438.098

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

9. Побарувања од купувачи и останати побарувања

Во илјади денари	2006	2005
Побарувања од купувачи		
- Домашни	4.155.409	4.270.812
- Странски	514.069	461.257
Намалено за: исправка на вредноста	(2.165.886)	(2.188.147)
Побарувања од купувачи - нето	2.503.592	2.543.922
Побарувања од поврзани субјекти	199.109	96.437
Аванси дадени на добавувачите	82.076	30.088
Намалено за: исправка на вредноста	(36.049)	-
Аванси дадени на добавувачите - нето	46.027	30.088
Заеми за поврзани субјекти	-	123.527
Заеми за вработени	93.133	61.985
Заеми дадени на компании	-	22.000
Намалено за: исправка на вредноста	-	(22.000)
Заеми дадени на компании - нето	-	-
Претплати и пресметани приходи	139.629	106.831
Останато	5.269	6.857
Намалено за: исправка на вредноста	-	(1.726)
Останато - нето	5.269	5.131
	<u>2.986.759</u>	<u>2.967.921</u>
Намалено за не-тековен дел:		
Заеми за вработени	(83.204)	(55.423)
Тековна вредност	<u>2.903.555</u>	<u>2.912.498</u>

Побарувањата на поврзаните субјекти ги претставуваат побарувањата од Deutsche Telekom Group и Magyar Telekom Group.

Заемите кон поврзани субјекти претставуваат заем даден на АД Телемакедонија во 2005 година по каматна стапка од 2,479% годишно, целосно вратен на датумот на доспевање во 2006 година.

Заемите одобрени за вработените имаат годишна каматна стапка од 4,55% и 7% годишно (2005: 4,55% и 7% годишно).

Сите нетековни побарувања се со датум на доспевање до 15 години од денот на билансот на состојба.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

9. Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжение)

Фер вредноста од побарувања од купувачите и останати побарувања се како што следат подолу:

<i>Во илјади денари</i>	2006	2005
Побарувања од купувачи	2.503.592	2.543.922
Побарувања од поврзани субјекти	199.109	96.437
Аванси дадени на добавувачите	46.027	30.088
Заеми за поврзани субјекти	-	123.527
Заеми за вработени	93.133	61.985
Претплати и пресметани приходи	139.629	106.831
Останато	5.269	5.131
	<u>2.986.759</u>	<u>2.967.921</u>

Движење на исправката на вредноста на сомнителни и спорни побарувања

<i>Во илјади денари</i>	2006	2005
Исправка на вредност на 1 јануари	2.211.873	1.742.465
Расход во текот на годината	316.673	484.415
Отпис	<u>(326.611)</u>	<u>(15.007)</u>
Исправка на вредноста на 31 декември	<u>2.201.935</u>	<u>2.211.873</u>

Побарувањата за кои има исправка на вредност се отпишуваат кога нема очекување за дополнителни приливи.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

10. Одложени даночни (средства)/обврски

Признаени одложени даночни средства и обврски

Одложените даночни (средства)/обврски се однесуваат на следните ставки:

Во илјади денари	Средства		Обврски		Нето	
	2006	2005	2006	2005	2006	2005
Материјални вложувања			525.393	686.941	525.393	686.941
Нематеријални вложувања	(16.299)	(23.649)	-	-	(16.299)	(23.649)
Залихи	(2.990)	(5.107)	-	-	(2.990)	(5.107)
Побарувања од купувачите и останати побарувања	(220.237)	(334.192)	-	-	(220.237)	(334.192)
Одложен приход	(45.480)	-	-	-	(45.480)	-
Финансиски средства по фер вредност преку биланс на успех	(496)	(5.861)	-	-	(496)	(5.861)
Обврски кон добавувачи и други обврски	(44.818)	(11.132)	-	-	(44.818)	(11.132)
Резервирања	(21.066)	(6.669)	-	-	(21.066)	(6.669)
Даночни (средства) /обврски	(351.386)	(386.610)	525.393	686.941	174.007	300.331
Нетирање на данок	351.386	386.610	(351.386)	(386.610)	-	-
Нето даночни обврски	-	-	174.007	300.331	174.007	300.331

Одложените даночни средства и обврски се нетираат кога постои законско право за порамнување на тековните даночни средства наспроти тековните даночни обврски и кога одложените даноци се однесуваат на исти даночни власти. Нетираниите вредности се како што следи:

	2006	2005
Одложени даночни средства:		
Одложени даночни средства кои треба да се надоместат за повеќе од 12 месеци	243.813	373.508
Одложени даночни средства кои треба да се надоместат за 12 месеци	107.573	13.102
	<u>351.386</u>	<u>386.610</u>
Одложени даночни обврски:		
Одложени даночни обврски кои треба да се надоместат за повеќе од 12 месеци	(525.393)	(686.941)
Одложени даночни обврски кои треба да се надоместат за 12 месеци	-	-
	<u>(525.393)</u>	<u>(686.941)</u>
Одложени даночни обврски (нето)	<u>(174.007)</u>	<u>(300.331)</u>

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

10. Одложени даночни (средства)/обврски (продолжение)

Движење на времените разлики во текот на годината

<i>Во илјади денари</i>	Состојба на 1 јануари 2006	Признаено во добивка	Состојба на 31 декември 2006
Материјални вложувања	686.941	(161.548)	525.393
Нематеријални вложувања	(23.649)	7.350	(16.299)
Залихи	(5.107)	2.117	(2.990)
Побарувања од купувачите и останати побарувања	(334.192)	113.955	(220.237)
Одложен приход	(5.861)	(39.619)	(45.480)
Финансиски средства по фер вредност преку билансот на успех	-	(496)	(496)
Обврски кон добавувачи и други обврски	(11.132)	(33.686)	(44.818)
Резервирања	(6.669)	(14.397)	(21.066)
Нето даночни обврски	<u>300.331</u>	<u>(126.324)</u>	<u>174.007</u>

<i>Во илјади денари</i>	Состојба на 1 јануари 2005	Признаено во добивка	Состојба на 31 декември 2005
Материјални вложувања	425.714	261.227	686.941
Нематеријални вложувања	(19.067)	(4.582)	(23.649)
Залихи	(1.260)	(3.847)	(5.107)
Побарувања од купувачите и останати побарувања	(234.318)	(99.874)	(334.192)
Финансиски средства по фер вредност преку билансот на успех	(5.861)	-	(5.861)
Обврски кон добавувачи и други обврски	-	(11.132)	(11.132)
Резервирања	-	(6.669)	(6.669)
Нето даночни обврски	<u>165.208</u>	<u>135.123</u>	<u>300.331</u>

Основните причини за појавувањето на времените разлики се должат на елиминацијата на ревалоризацијата направена во согласност со законските одредби и разликата помеѓу даночно признаениот и сметководствениот амортизационен трошок. Исто така, разликата во третманот на резервирањата и исправката на вредноста на побарувањата од купувачите и останатите побарувања за даночни и сметководствени цели придонесуваат за појавување на времените разлики.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

11. Финансиски средства по фер вредност преку билансот на успех

Износот од МКД 169.923 илјади (2005: МКД 134.077 илјади) претставува финансиски средства прикажани по фер вредност преку билансот на успех од кои МКД 64.926 илјади (2005: МКД 64.926 илјади) се пресметани врз база на независна проценка и МКД 104.997 илјади (2005: МКД 69.151 илјади) се пресметани брз основа на нивната пазарната вредност на Македонската Берза на Хартии од Вредност. Промените на пазарните цени на другите финансиски средства прикажани по фер вредност преку билансот на успех се евидентирани во приходи од финансирање во билансот на успех (види белешка 5). Набавната вредност на овие капитални инвестиции изнесува МКД 135.785 илјади (2005: МКД 135.785 илјади).

12. Нетековни средства наменети за продажба

Нетековните средства наменети за продажба вклучуваат материјални вложувања (хотели и возила) кои се неупотребливи во компанијата. Намерата на раководството е да ги продаде овие средства во рок од една година, со можност за пролонгирање зависно на околностите. Постои план за продажба на овие средства и раководството започна со активна продажба на пазарот по разумна цена.

13. Залихи

<i>Во илјади денари</i>	2006	2005
Материјали	100.382	123.747
Трговски стоки	235.085	199.952
Исправка на вредност на залихите до нето продажна вредност	<u>(25.323)</u>	<u>(51.877)</u>
	<u>310.144</u>	<u>271.822</u>

Материјалите вклучуваат кабли, модеми и други резервни делови за телекомуникациска мрежа и опрема.

Движење на исправката на вредност на залихите до нето продажна вредност

<i>Во илјади денари</i>	2006	2005
Состојба на 1 јануари	51.877	14.185
Трошок за годината	(7.920)	76.498
Отпис на залихи	<u>(18.634)</u>	<u>(38.806)</u>
Состојба на 31 декември	<u>25.323</u>	<u>51.877</u>

Намалувањето на вредноста на залихите вклучувајќи и отпишување, главно се однесува на застарените материјалите.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

14. Депозити во банки

Депозитите во банки претставуваат парични средства во реномирани домашни банки, со доспеаност од 6 до 12 месеци.

Во илјади денари	Просечни каматни стапки	2006	2005
	2006	2006	2005
МКД	4,00%	309	839.847
ЕУР	2,82%	3.100.757	2.452.140
УСД	4,54%	1.079.932	1.896.050
		<u>4.180.998</u>	<u>5.188.037</u>

15. Парични средства и еквиваленти на паричните средства

Во илјади денари	2006	2005
Депозити по видување	9.680.780	4.525.725
Благајна	70	160
Еквиваленти на паричните средства	2.422	10.263
	<u>9.683.272</u>	<u>4.536.148</u>

Еквиваленти на паричните средства вклучуваат чекови со рок на доспевање помал од 3 месеци.

Во илјади денари	Просечни каматни стапки	2006	2005
	2006	2006	2005
МКД	3,41%	7.890.700	4.369.802
ЕУР	3,08%	856.850	101.533
УСД	4,29%	935.717	64.802
Останато	-	5	10
		<u>9.683.272</u>	<u>4.536.148</u>

Групацијата има задржани парични средства во вредност од МКД 9.439 илјади кои претставуваат гаранции за извршувања дадени за продажни проекти.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

16. Капитал и резерви

Акционерскиот капитал се состои од следното:

Акционерски капитал

<i>Во илјади денари</i>	2006	2005
Обични акции	9.583.878	9.583.878
Златна акција	10	10
	<u>9.583.888</u>	<u>9.583.888</u>

Акционерскиот капитал се состои од една златна акција со номинална вредност од МКД 9.733 и 95.838.780 обични акции со номинална вредност од МКД 100 по акција.

Златната акција со номинална вредност од МКД 9.733 е во сопственост на Владата на Република Македонија. Согласно член 21 од Статутот на компанијата сопственикот на златна акција има дополнителни права со кои се немаат стекнато сопствениците на обични акции.

На 18 октомври 2006 година Владата на Република Македонија од постоечките акции додели 1.916.775 акции на вработените, што претставува приближно 2% од акциите на Друштвото. Трансакцијата беше регистрирана во Централниот регистар на 26 декември 2006 година. Акциите беа доделени без надоместок на сите вработени кои беа во редовен работен однос на 15 јануари 2001 година. Не постоеа никакви услови за добивање на акциите, додека единствен услов за стекнување на сопственост над акциите беше плаќање на персонален данок на доход во согласност со локалната регулатива.

Сопствени акции

Друштвото купи 9.583.878 од сопствените акции, што претставува 10% од неговите акции, преку Македонската берза во јуни 2006 година. Вкупната сума платена за купување на акциите, без данок, изнесува МКД 3.843.505 илјади и го намалува акционерскиот капитал на Друштвото. Акциите се прикажани како откупени сопствени акции. Друштвото има право дополнително повторно да ги издаде овие акции. Сите акции издадени од Друштвото се целосно платени.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

17. Резервирања за други обврски и издатоци

<i>Во илјади денари</i>	Правни спорови	Отпремнина	Други	Вкупно
1 јануари 2006	24.891	13.135	6.437	44.463
Зголемувања	241.599	117.940	13.512	373.051
Ослободувања	(3.285)	-	-	(3.285)
Искористено во периодот	(15.945)	(13.135)	-	(29.080)
31 декември 2006	<u>247.260</u>	<u>117.940</u>	<u>19.949</u>	<u>385.149</u>

<i>Во илјади денари</i>	Правни спорови	Отпремнина	Други	Вкупно
1 јануари 2005	-	-	1.562	1.562
Зголемувања	24.891	13.135	4.875	42.901
31 декември 2005	<u>24.891</u>	<u>13.135</u>	<u>6.437</u>	<u>44.463</u>

Анализа на вкупните резервирања:

	2006	2005
Нетековни (правни спорови и друго)	68.185	31.328
Тековни	316.964	13.135
	<u>385.149</u>	<u>44.463</u>

Резервирањата главно се однесуваат за одредени правни и регулативни спорови кои се покренати против Групацијата. Најголем дел од резервирањата за регулативните спорови се во врска со наплатата на административна такса. Според соодветни правни совети, раководството не очекува дека резултатот од овие правни случаи ќе резултира во загуба значително поголема од износот наведен на 31 декември 2006 година.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

18. Обврски кон добавувачите и останати обврски

Во илјади денари

	2006	2005
Обврски кон добавувачите		
- Домашни	432.545	602.055
- Странски	428.349	484.477
Обврски кон поврзани субјекти	221.126	156.570
ДДВ и обврски за социјално осигурување	121.195	77.857
Пресметани трошоци	548.495	394.957
Примени аванси	38.168	21.408
Одложени приходи	409.316	183.739
Обврски за плати	136	2.187
Останато	61.500	43.063
	<u>2.260.830</u>	<u>1.966.313</u>

Обврските кон поврзани компании претставуваат обврски кон Deutsche Telekom Group и Magyar Telekom Group.

19. Дивиденди

До датумот на подготовка на финансиските извештаи дивиденда не беше објавена.

20. Превземени обврски

Превземени обврски од капитални инвестиции

Вкупниот износ на договорени капитални инвестиции на 31 декември 2006 година изнесува МКД 951.722 илјади (2005: МКД 119.768 илјади).

Превземени обврски од оперативен лизинг - каде Групацијата е корисник на лизингот

Превземените обврски од оперативен лизинг главно се однесуваат на лизинг на згради, деловен простор, локации за базни станици и останати телекомуникациски уреди.

Идните вкупни минимални плаќања за лизинг по основ на нераскинливи оперативни договори за лизинг се како што следи:

	2006	2005
Под 1 година	89.242	108.833
Помеѓу 1 и 5 години	341.295	341.140
Над 5 години	77.281	197.903
	<u>507.818</u>	<u>647.876</u>

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

21. Потенцијални обврски

Т-Мобиле Македонија е во судски процес со Newsphone S ДОО поради изгубена идна добивка заради раскинување на договор од страна на Т-Мобиле Македонија, додека обврски по тој основ не се признаваат, во случај на губење на спорот надоместот на штета би изнесувал МКД 983.083 илјади. Потпирајќи се на правен совет, раководството не очекува исходот на овој спор материјално да влијае врз финансиската состојба на Групацијата.

Групацијата има други потенцијални обврски во однос на правни спорови кои произлегуваат од редовното работење. Не се очекува да произлезат било какви материјални обврски од потенцијални обврски, освен оние кои се веќе прикажани (види белешка 17).

Дополнително за потенцијалните обврски кои произлегуваат од последователните настани види белешка 24.

22. Трансакции со поврзани лица

Сите трансакции со поврзаните лица произлегуваат од тековното работење и нивната вредност материјално не се разликува од условите кои би преовладувале во пазарни услови.

Трансакции со поврзаните лица

Трансакциите со поврзани лица се состојат од: обезбедување и добивање на телекомуникациски услуги и опрема, одобрување заеми и обезбедување на консултантски услуги за раководството и поддржување на активности за ребрендирање. Износите на побарувањата и обврските се прикажани во соодветните белешки (види белешка 9 и 18).

Трансакциите со поврзаните лица на Групацијата се следните:

<i>Во илјади денари</i>	2006		2005	
	Приходи	Расходи	Приходи	Расходи
Deutsche Telekom Group	192.327	119.439	226.259	113.174
Magyar Telekom Group	177.311	440.246	77.840	384.721

<i>Во илјади денари</i>	2006		2005	
	Побарувања	Обврски	Побарувања	Обврски
Deutsche Telekom Group	152.631	33.323	63.282	30.458
Magyar Telekom Group	46.478	187.803	33.155	126.112

Трансакциите со Deutsche Telekom Group прикажани погоре вклучуваат трансакции со крајната компанија мајка, нејзините подружници и поврзаните страни, исклучувајќи ги трансакциите со Magyar Telekom Plc., нејзините подружници и поврзани страни кои се прикажани како трансакции со Magyar Telekom Group. На 12 февруари 2008 година Друштвото потпиша Договор за купопродажба на акции за продажба на Монтмак (види белешка 24).

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

22. Трансакции со поврзани лица (продолжение)

Надоместоци на клучното раководство

Вкупниот износ на надоместоци за клучното раководство во Друштвото, вклучувајќи ги поврзаните даноци, се прикажани подолу:

<i>Во илјади денари</i>	2006	2005
Краткорочни бенефиции	62.378	62.256
Плаќања засновани на акции	8.842	3.659
	<u>71.220</u>	<u>65.915</u>

Плаќањата засновани на акции претставуваат компензација за клучниот менаџмент од страна на Друштвото како дел од среднорочниот план за стимулација (MTIP) воведен во 2004 година од страна на Magyar Telekom Plc., додека целите кои треба да бидат исполнети се базираат на перформансите на акциите на Magyar Telekom Plc. Вклучени лица се врвниот и средниот менаџмент на Magyar Telekom Group.

MTIP е управува од страна на Magyar Telekom Plc., додека компензацијата на клучниот менаџмент од Друштвото поврзана со MTIP паѓа на товар на Друштвото и се евидентира како персонални трошоци со други резервирања.

23. Претпријатија кои и припаѓаат на Групацијата

Подружници

	Земја каде е инкорпорирана	Процент на сопственост 2006	Процент на сопственост 2005
Т-Мобиле Македонија АД	Македонија	100	100
Монтмак	Црна Гора	100	100
Фондација "е-Македонија"	Македонија	100	100

Монтмак располага со хотел во Црна Гора. Раководството на Друштвото одлучи да ја отуѓи оваа подружница и соодветни активности се преземени. Одборот на директори ја има одобрено одлуката за оттуѓување на оваа подружница. Врз основа на оваа одлука консултантска фирма е назначена за извршување на неопходните активности за оттуѓување. Трансакцијата беше завршена во текот првиот квартал на 2008 година (види белешка 24).

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

24. Последователни настани

Согласно барањата на ЗЕК „планот за развој на имплементацијата на преносливоста на броевите, во никој случај не треба да биде подолг од две (2) години од датата на стапување на сила на законот“. Меѓутоа, Агенцијата го објави Правилникот за преносливост на броеви на 26 декември 2006 година, што беше доцна за да се постигне имплементација на овој проект во временската рамка предвидена во ЗЕК.

Според Правилникот, преносливоста на броеви беше планирана да биде целосно имплементирана до 1 јули 2007 година, којшто беше нереален краен рок. Според ЗЕК и Правилникот за преносливост на броеви, Друштвото и Т-Мобиле Македонија, како оператори кои нудат јавни електронски комуникациски услуги, мораат да им овозможат на своите претплатници да ги задржат своите не-географски или географски броеви, при промена на оператори. Двата оператори активно работат на овој проект. Агенцијата објави јавен тендер за добавувач на Централна База на Податоци (ЦБП) на 30 април 2007 година како предуслов за имплементацијата на проектот за преносливост на броеви воопшто. Меѓутоа, тендерот беше стопиран до идно известување. Како резултат на последните случувања во врска со овој предмет Агенцијата ја имплементираше ЦБП и донесе Правилник за измена и дополна на Правилникот за преносливост на броеви со кој уреди дека пробниот период за предложениот систем за преносливост на броеви на операторите ќе заврши заклучно со 31 август 2008 година. Раководството проценува дека преносливоста на броеви ќе биде имплементирана во мрежата на Групацијата во рамките на рокот даден во Правилникот, споменат погоре. Раководството верува дека не е потребна резервација за можни казни, со оглед на фактот што таквите одливи се малку веројатни дека ќе се случат.

На 29 јуни 2007 година Агенцијата ја објави нацрт анализата спроведена на Пазарот 16 (услуги за терминирање на повик во јавните мобилни комуникациски мрежи) и врз основа на истата на 26 ноември 2007 година донесе решение со која Т-Мобиле Македонија доби статус на оператор со значителна пазарна моќ при што беа наметнати неколку обврски (интерконекција и пристап, недискриминација во интерконекција и пристап, посебно сметководство, контрола на цени и сметководство на трошоци). Т-Мобиле Македонија ги имплементираше дефинираните обврски.

Т-Мобиле Македонија како оператор со значителна пазарна моќ на пазарот за услуги за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи, на 29 февруари 2008 година поднесе Референтна Интерконекциска Понуда (РИО) до Агенцијата. На 28 март 2008 година, Агенцијата одлучи значително да ги намали цените за терминирање на повици во јавна мобилна комуникациска мрежа. Откако ги искористи сите правни средства против одлуката на Агенцијата, Т-Мобиле Македонија го објави РИО со измените кои беа наметнати од Агенцијата. Т-Мобиле Македонија иницираше поведување на постапка за судски спор пред Управниот Суд на Република Македонија во врска со оваа одлука на Агенцијата но судската постапка не го одложува извршувањето на решението на Агенцијата.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

24. Последователни настани (продолжение)

Во септември 2007 година Комисијата за заштита на конкуренција (КЗК) утврди злоупотреба на доминантната позиција на Т-Мобиле Македонија заради наплатавање на услугата за говорна пошта. КЗК даде налог за нов начин на наплата на оваа услуга и иницираа прекршочна постапка против Т-Мобиле Македонија. Одлуката на КЗК беше примена на 25 февруари 2008 година, со која Т-Мобиле Македонија е казнета со 3,15 % од износот на годишниот бруто приход за 2004 година или МКД 251.743 илјади. Т-Мобиле Македонија има евидентирано резервирања за овој случај во износ од МКД 182.118 илјади во финансиските извештаи за 2007 година, бидејќи настанот кој го предизвикува резервирањето се смета дека е во септември 2007 година. По примот на одлуката на КЗК, Т-Мобиле Македонија има евидентирано дополнителни резервирања за овој случај во износ од МКД 69.625 илјади во финансиските извештаи за 2008 година, Т-Мобиле Македонија исто така има иницирано судска постапка пред Управниот суд во март 2008 година и очекува понатамошна разврска на случајот. Раководството верува дека износот на казната нема да претставува закана за способноста на Т-Мобиле Македонија да продолжи да работи на континуирана основа

Во однос на дозволите за земјишните површини на кои се поставени базните станици на Т-Мобиле Македонија кои не се обезбедени за сите базни станици иницирана е постапка против Т-Мобиле Македонија за 186 локации за нивно отстранување, за што се поднесени жалби. До сега се примени 54 позитивни и 31 негативни второстепени одлуки. Дополнително 105 негативни акти беа добиени од првостепеното тело - т.н Заклучоци со дозвола за извршување, кои беа донесени без да се чека резултатот од жалбената постапка. Раководството верува дека не е веројатно дека Т-Мобиле Македонија ќе треба да ги демонтира базните станици и дека ќе добие потребна дозвола за нивно задржување. Во оваа административна процедура според познавањата на раководството, Т-Мобиле Македонија не може да биде изложена на никаква казна.

Во мај 2007 година Агенцијата издаде нови фактури за Т-Мобиле Македонија за доплата на радиосфреквенциска такса за 2004 и 2005 година во износ од МКД 150.790 илјади, како дополние на претходно издадените фактури поврзани со истите периоди. Т-Мобиле Македонија веќе ги има платено овие претходно издадени фактури во износ од МКД 125.561 илјади, кои беа издадени од страна на Агенцијата и смета дека таксата е целосно подмирена и не ги признава, ниту плаќа новоиздадените фактури во мај 2007 година. Агенцијата иницираше судска постапка. Основниот суд во првостепената постапка ја прифати тужбата и Т-Мобиле Македонија поднесе жалба по оваа одлука. Врз основа на оваа жалба, Основниот суд започна сослушување кое е во тек. Врз база на правен совет, раководството очекува дека не е веројатно дека одлив на ресурси кои вклучуваат економски користи ќе бидат потребни за порамнување на обврската.

Во февруари 2007 година, против Друштвото беше иницирана процедура од страна на КЗК, по барање на локален обезбедувач на интернет услуги, заради злоупотреба на доминантна позиција на пазарот за изнајмување на дигитални линии. КЗК донесе одлука дека Друштвото ја злоупотребило својата доминантна позиција и во март 2008 година иницира прекршочна постапка. Во јули 2008 година КЗК донесе одлука со

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

24. Последователни настани (продолжение)

која го казнува Друштвото во износ од МКД 145.748 илјади. До моментот на издавањето на овие финансиски извештаи, Друштвото за овој случај резервира во вкупен износ од МКД 145.748 илјади (2007: МКД 101.178 илјади). Со оглед на тоа дек КЗК ја иницираше процедурата во февруари 2007 година, уверувањето на Раководството е дека настанот кој ја предизвика постапката е случен во 2007 година и соодветно на тоа е обелоденет како последователен настан. Раководството исто така верува дека износот на казната нема да претставува закана за способноста на Друштвото да продолжи да работи на континуирана основа.

Два случаи за надомест на штета беа поднесени против Друштвото во врска со злоупотреба на доминантната позиција на пазарот за големопродажни АДСЛ услуги. Во јуни 2008 година Управниот суд ја потврди правната основа за овие случаи за надомест на штета, што се смета дека претставува предизвикувачки настан. Врз основа на правен совет раководството процени износ од веројатна обврска од МКД 92.033 илјади, за кој износ е евидентирано резервирање во 2008 година.

Дополнително во февруари 2008 година граѓанска процедура беше иницирана од локален обезбедувач на интернет услуги за надомест на штета поврзана со злоупотреба на доминантната позиција на пазарот за изнајмување на дигитални линии. Бараниот износ за надоместок на штета е МКД 100.521 илјади. Не се евидентирани резервирања за овој случај бидејќи до датумот на издавање на овие извештаи Друштвото не може со сигурност да потврди дека одливот на средства за овој случај е веројатен, земајќи ја во предвид раната фаза на случајот.

Собранието на акционери на Друштвото на 31 јули 2007 година донесе одлука за исплата на дивиденда за 2005 година во износ од МКД 7.426.794 илјади. Исплатата на дивидендата започна 1 август 2007 година.

На 18 декември 2007 година Собранието на акционери на Друштвото донесе одлука добивката од годината која завршува на 31 декември 2006 година да биде пренесена во задржана добивка.

На 12 февруари 2008 година Друштвото потпиша Договор за купопродажба на акции за продажба на Монтмак - подружница во Црна Гора која е во целосна сопственост на компанијата. На 31 декември 2007 година сегашната вредност на Монтмак изнесуваше МКД 64.926 илјади.

На 1 мај 2008 година АД Македонски телекомуникации Скопје се преименува во Македонски Телеком АД - Скопје и неговите производи на пазарот се по брендот T-Home.

На 15 јули 2008 година Одборот на директори на Друштвото на вонредниот состанок го прифати предлогот да Собранието на акционери на својот следен состанок ја распредели нето добивката за 2007 година во износ од МКД 9.043.913 илјади за исплата на дивиденда и да ја одобри одлуката за исплата на дивиденда за 2007 година во износ од МКД 9.783.072 илјади, од кои МКД 9.043.913 илјади се од нето добивката за 2007 година, додека останатите МКД 739.159 илјади се од акумулираната добивка.

АД Македонски телекомуникации - Скопје

Број 431735/1

18-12-2007 2007 год.

СКОПЈЕ



Согласно Статутот на АД Македонски телекомуникации - Скопје (МТ), и во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва, и Одлуката на Одборот на директори бр 415151/1 од 07.12.2007 година, Собранието на МТ на својата седница одржана на ден 18.12.2007 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
за усвојување на Годишниот извештај
за работењето на МТ за 2006 година

Член 1

Собранието на МТ, го усвојува Годишниот извештај за работењето на МТ за 2006 година, кој е даден во прилог и е составен дел на оваа Одлука.

Член 2

Областа за сметководство се задолжува да го достави Годишниот извештај за работењето на МТ за 2006 година до надлежните државни институции, а во согласност со законските прописи.


Член 3

Оваа Одлука стапува во сила со нејзиното донесување.

СОБРАНИЕ

Претседател

Зоран Трајчевски



Бее Гел – овластен превод



(Мактел)

Строго доверливи деловни информации за Македонски телекомуникации АД

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за работењето на Групација Мактел во 2006 година

На 13 февруари 2006 година Magyar Telekom, компанијата со преовладувачко влијание во Друштвото, објави дека врши истрага на одредени договори склучени од страна на подружница на Magyar Telekom за да се одреди дали настанало повреда на политиката на Magyar Telekom или на применливите закони или регулативи. Последователно на ова на 19 февруари 2007 година Одборот на директори на Друштвото, врз основа на препораките на Одборот за ревизија на Друштвото и Одборот за ревизија на Magyar Telekom донесе одлука за спроведување на независна внатрешна истрага во врска со одредени договори. Истрагата која се спроведува од страна на независна правна фирма и е под супервизија на Одборот за ревизија на Magyar Telekom е сеуште во тек.

Magyar Telekom веќе имплементира одредени корективни мерки дизајнирани за подобрување на контролните процедури во Magyar Telekom Групацијата, во врска со склучувањето на консултански договори, вклучувајќи и воведување на нов модел на управување.

Како резултат на истрагата, настана одложување во финализирањето на финансиските извештаи за 2005 и 2006 година, поради што Друштвото не беше и може да не биде во можност да ги запази одредените рокови пропишани со законите и регулативата во Република Македонија за подготовка и поднесување на ревидирани годишни извештаи и одржување на годишното собрание на акционери.

Во 2006 година, околу 39 проценти од вкупниот приход на Мактел се генерирани од приходи од говорни домашни фиксни телекомуникациски услуги. Услугите на мобилна телефонија учествуваа со околу 42 проценти, додека меѓународните телекомуникациски услуги учествуваа со околу 10 проценти во вкупните приходи. Услугите за Интернет и пренос на податоци учествуваа со околу 5 проценти во вкупниот износ. Четири проценти од вкупните приходи произлегоа од разни други услуги.

Приходот од домашни фиксни телекомуникациски услуги сеуште бележи тренд на намалување, главно како резултат на сличното движење на македонската економија и поврзаното намалување на куповната моќ на потрошувачите. Истиот претрпе негативно влијание, до одреден степен, и од алтернативните даватели на услуги на фиксна телефонија за појдовни меѓународни повици и, индиректно, од мобилната субституција и VoIP. Приходите на Мактел од меѓународен сообраќај покажуваат тренд на зголемување како резултат на значителниот подем на обемот на сообраќај, кој што делумно беше компензиран со намалените пресметковни стапки и неповолниот курс на SDRot. Учеството на приходите од мобилна телефонија се зголемува и покрај интензивираните активности на вториот мобилен оператор, а воглавно како резултат на зголемената база на претплатници. Приходот од услуги за Интернет и пренос на податоци се зголеми во 2006 година, воглавно како резултат на успехот на ADSL, но сеуште претставува незначителен дел од вкупните приходи.

Мактел е главен давател на фиксни телефонски услуги во Македонија. Неговите ексклузивни права во доменот на фиксните телекомуникациски услуги завршија во декември 2004 година. Ексклузивните права вклучуваат локални, национални, и меѓународни јавни говорни услуги, VoIP услугата, услуги за изнајмени линии, како и изградба и оперирање на јавната говорна телекомуникациска мрежа. Целите на Мактел за наредните години се да се воспостави како



Строго доверливи деловни информации за Македонски телекомуникации АД

(Мактел)

лидер во технологијата и да обезбедува квалитетни услуги со атрактивни цени за да се подготви за претстојката конкуренција.

Главни оперативни цели на Мактел беа да се дигитализира фиксната мрежа и да се зголеми бројот на претплатници. Додека целосна дигитализација беше постигната на крајот на 2003 година, базата на претплатници на Мактел постепено се намалува. На крајот на 2006 година, Мактел имаше 474.979 PSTN линии и 42.200 ISDN канали, во споредба со 517.874 и 41.262, соодветно, на крајот на 2005 година. Пенетрацијата во фиксната телефонија се движеше на ист начин, стабилизирајќи се на 24 проценти на крајот на 2006 година.

Мактел има удел од 94 проценти на македонскиот Интернет пазар. Бројот на Интернет претплатници и времето што го поминуваат на WWW сеуште забележува тренд на зголемување. Мактел обезбедува Интернет пристап преку јавната комутирана телефонска мрежа, изнајмени линии и ADSL. До крајот на 2006 година, Мактел имаше 109.096 Интернет dial-up претплатници споредено со 84.067 претплатници на 31 декември 2005 година, што претставува раст од 29,77 проценти. Сепак, растот на приходите од Интернет воглавно беше резултат на продажбата на ADSL со која бројот на ADSL конекции се зголеми за повеќе од два пати, на 16.462 на крајот на 2006 година, во споредба со 7.798 на 31 декември 2005 година.

Мактел купи 9.583.878 од сопствените акции, што претставува 10% од вкупната вредност на акциите, преку Македонската берза во јуни 2006 година. Вкупната сума платена за купување на акциите, без данок, изнесува МКД 3.843.505 илјади и го намалува акционерскиот капитал на Мактел. Акциите се прикажани како откупени сопствени акции. Матичното друштво има право дополнително повторно да ги издаде овие акции. Сите акции издадени од Мактел се целосно платени.

Историски, Мактел, како и операторите во државна сопственост во други земји, одржуваше релативно ниски домашни тарифи и високи тарифи за меѓународни повици. Од ноември 1999 година, Мактел постепено ги ребалансираше своите тарифи во согласност со својата долгорочна стратегија за ребалансирање. Тарифите за меѓународни повици се очекува уште повеќе да се намалат и да се усогласат со стандардите во ЕУ. Локалните тарифи и приклучните такси се очекува да пораснат, со цел да ги рефлектираат трошоците, меѓутоа Мактел не ги искористи максимално дозволените зголемувања од страна на регулаторот, за да ги одржи цените прифатливи за корисниците.

Т-Мобиле Македонија е водечки мобилен оператор во Македонија кој е посветен на обезбедувањето на најсовремени технологии и нудењето на напредни услуги соодветни на највисоките технолошки стандарди и стандарди за услуги на Групацијата Т-Мобиле.

Т-Мобиле Македонија го продолжи својот значителен растеж и во 2006 година. До крајот на 2006 година, Т-Мобиле Македонија ја зголеми својата корисничка база од 877.142 на крајот на 2005 година, на 944.530, и покрај конкурентното пазарно опкружување. Основните активности на Т-Мобиле се услуги од областа на дигиталната мобилна телефонија врз основа на Глобалниот систем за мобилни комуникации (GSM), мобилната телекомуникациска технологија и не-гласовни услуги, како SMS, MMS и GPRS. Исто така, Т-Мобиле нуди и GSM phase2+ услуги за пренос на податоци и факс, мобилен интернет и уште многу други услуги. Македонскиот пазар е многу чувствителен во однос на цените. Т-Мобиле нуди различни промоции и поволности со цел да ја поттикне употребата на своите услуги.

Зголемувањето на бројот на претплатници на Т-Мобиле во последните три години се должи на повеќе фактори, влучувајќи го и намалувањето на цените на телефонските апарати и



Строго доверливи деловни информации за Македонски телекомуникации АД

(Мактел)

тарифирањето на вистинско време, успешни маркетинг кампањи и воведување на продажба на рати.

На 31 декември 2006 година, Т-Мобиле Македонија имаше 66,5 проценти од македонскиот пазар на мобилна телефонија во однос на корисници. Пенетрацијата на мобилната телефонија сеуште расте (68,3%, во споредба со 61,3% на 31 декември 2005 година) иако со помала стапка отколку во 2005 година.

Работењето на Т-Мобиле е под влијание на сезонски фактори, со општо зголемување на приходите од роаминг во текот на третиот календарски квартал секоја година поради годишните одмори и зголемената продажба на производи и услуги во текот на четвртиот квартал поради Новогодишните и Божиќните празници.

На 28 февруари 2006 година, Собранието на поранешниот Мобимак го одобри ребрендирањето на Мобимак во Т-Мобиле Македонија АД Скопје. Ребрендирањето беше завршено во септември 2006 година. Денот на Т-Мобиле беше прославен со бесплатен концерт на Pet Shop Boys на Градскиот плоштад со присуство на околу 100.000 луѓе. Ребрендирањето обезбеди доволна конкурентна предност пред конкурентот и подобрена перцепција од страна на корисниците.

РЕГУЛАТИВА И ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИ

Новиот македонски Закон за електронски комуникации („ЗЕК“), што стапи на сила на 5 март 2005 година, ја приближува регулативата за телекомуникации на земјата со регулативната рамка на ЕУ, со некои преодни одредби. Исто така, законот утврдува голем број на строги обврски за постоечките оператори.

Од парламентарните избори во јули 2006 година, Владата на Република Македонија усвои голем број на подзаконски акти и правилници што уредуваат различни области од електронските комуникации.

Уредување на дејноста на фиксната телефонија

На 31 декември 2004 година истекоеа ексклузивните права на Мактел на македонскиот пазар на телекомуникации, со што се овозможи други даватели на мрежи и услуги да влезат на македонскиот пазар на телекомуникации, по поднесување на известување до македонското регулативно тело за телекомуникации (и регистрацијата на истото). До декември 2006 година, ова тело имаше регистрирано 45 оператори на фиксна мрежа и 55 даватели на услуги за јавни фиксни телефонски услуги. Мактел го објави Договорот за пристап на мрежа за даватели на VoIP услуги за меѓународни повици. Финален договор за хармонизација на Концесиските договори со одредбите од ЗЕК се уште не е постигнат.

Во јули 2005 година, македонското регулативно тело за телекомуникации издаде регулативи со кои се уредуваат условите за интерконекција. Правилата за пристап до и употребата на конкретни мрежни објекти беа издадени во август 2005 година, а правилата со кои се уредува отварањето на локална јамка за конкуренти и избор на оператор, беа усвоени во декември 2005 година.

На 8 август 2005 година, Мактел ја поднесе својата прва референтна понуда за интерконекција до македонското регулативно тело за телекомуникации. Цените за интерконекција наведени во оваа понуда беа одобрени на 23 јануари 2006 година. Во ноември 2006 година, првиот договор



Строго доверливи деловни информации за Македонски телекомуникации АД

(Мактел)

за интерконекција беше потпишан според условите утврдени во референтната понуда за интерконекција. Првата референтна понуда за разврзан пристап на Мактел беше поднесена до македонското регулативно тело за телекомуникации на 5 септември 2005 година и одобрена на 19 јули 2006 година. Во текот на 2007 година регулаторот ги намали надоместоците за интерконекција и разврзан пристап врз основа на ЕУ просекот.

За да се подготви за конкуренција во бизнисот на фиксни линии, Мактел изврши неколку промени на структурата на своите малопродажни цени. На пример, Мактел продолжи да ги усогласува цените што ги наплаќаше за производи за мрежен пристап и услуги за повици со соодветните трошоци, и го смени системот за наплата базиран на импулси со кориснички ориентиран систем за временско тарифирање со пократки временски интервали. Дополнително, врз основа на ЗЕК, македонското регулативно тело за телекомуникации ја наметна обврската за цени базирани на трошоци за големопродажните услуги на Мактел. Бидејќи месечните надоместоци за мрежен пристап и цените што ги наплаќа за локални повици изнесуваат отприлика половина од соодветните просеци во ЕУ и се под одобрените големопродажни цени базирани на трошоци на Мактел, можно е да биде потребно дополнително усогласување на малопродажните и големопродажните цени. Во случаи кога цените на претплатничките линии се уште целосно не ја рефлектираат цената на чинење на обезбедувањето на услуги, може да се очекува негативен ефект на конкурентноста на Мактел на малопродажните и големопродажните пазари.

Во согласност со обврските од ЗЕК, новиот подзаконски акт за преносливост на број беше објавен од страна на Агенцијата за електронски комуникации („Агенција“) на 27 декември 2006 година. Мактел и Т-Мобиле Македонија, како оператори на јавно достапни телефонски услуги мора да им овозможат на своите корисници да ги задржат нивните негеографски или географски броеви при менување на телекомуникациски оператори. Преносливост на број беше планирано целосно да се имплементира до 1 јули 2007 година. Поради краткиот рок, имплементацијата на преносливост на број беше тешко технички изводлива без навремено обезбедување на техничката спецификација од страна на соодветните државни институции, до дадената временска рамка, и Мактел ќе ги превземе соодветните законски чекори да одговори на ова. Имплементација на преносливост на број се очекува во 2008 година.

Од крајот на 2004 година кога истече обврската на Мактел за обезбедување на универзални услуги согласно Договорот за концесија, се уште нема оператор дефиниран како давател на универзална услуга. Во мај 2006 година Владата на РМ донесе Одлука за спроведување на Привремена стратегија за Универзална услуга што утврди основни стратешки насоки. Релевантните подзаконски акти што ги уредуваат техничките параметри, барањата за квалитет и формирање на цени за обезбедување на Универзални услуги во Македонија беа усвоени во втората половина на 2006 година. На јавниот повик за обезбедувачи на универзални услуги во Република Македонија, објавен од страна на Агенцијата, Мактел беше единствен заинтересиран оператор. Се очекува дека во 2007 година, Агенцијата ќе иницира јавен тендер за избор на еден или повеќе обезбедувачи на универзални услуги во согласност со овие подзаконски акти.

Во 2007 година Агенцијата објави јавен тендер за доделување на овластувања за користење на радио фреквенција во опсег од 3,4 - 3,6 GHz за реализација на фиксен безжичен пристап, WiMAX. На неколку оператори им беа доделени национални или регионални WiMAX лиценци.

Формирањето на цените за поголемиот дел на малопродажните услуги што ги обезбедува Мактел е регулирано со Договорот за концесија на Мактел. Формирањето на цените и максималната промена во истите за овие услуги се базира на price cap методот.



(Мактел)

Строго доверливи деловни информации за Македонски телекомуникации АД

Исто така, во согласност со ЗЕК, врз основа на анализите на пазарот Агенцијата може да наметне обврски за регулирање на малопродажните цени и контрола на цените на операторите со значителна пазарна моќ („SMP“) на соодветниот пазар. SMP операторот е должен да води одделна сметководствена евиденција за своите големопродажни и малопродажни активности.

Формирањето на цените за dial-up и ADSL пристап на интернет е комерцијално.

Регулирани големопродажни цени. Во текот на 2006 година Агенцијата ги одобри MATERIO и MATERUO на Мактел со вклучени надоместоци за интерконекција и разврзан пристап на локална јамка, пресметани врз основа на сметководствениот систем базиран на целосно распределени трошоци. Моменталните надоместоци за интерконекција помеѓу Мактел и двата оператори за мобилна телефонија и меѓусебно помеѓу двата оператори за мобилна телефонија се уште се базирани на старите договори за интерконекција и се уште не се усогласени со MATERIO. Во согласност со релевантниот подзаконски акт Мактел е должен да ја поднесе long run incremental cost (“LRIC”) методологијата за цените за интерконекција и разврзување до јули 2007 година.

На 21 декември 2006 Агенцијата донесе одлука за промена на надоместоците за интерконекција. Нивото на надоместокот во одлуката се базира на индустриски просеци и е воден главно од малопродажните цени на Мактел, без да биде земен во предвид трошочниот модел кој беше изработен од Мактел како обврска во согласност со соодветниот закон.

На 14 февруари 2007 Агенцијата донесе одлука за промена на надоместоците за разврзан пристап. Нивото на надоместоците во одлуката е исто така базиран на индустриски просеци.

Нивото на регулирани големопродажни цени директно зависи од финализацијата на процесот на прилагодување на регулираните малопродажни цени на Мактел. Нефинализираниот процес на прилагодување на малопродажните цени ќе доведе до дополнително значително намалување на регулираните големопродажни цени.

Регулирање на бизнисот на мобилна телефонија

Услугите што ги обезбедуваат операторите на мобилната мрежа во Македонија во моментот не подлежат на регулирање на цените. Сепак, македонското регулативно тело за телекомуникации собира податоци од пазарот на фиксна кон мобилна телефонија. После иницијалните анализи на Пазарот 16 (повици кои терминираат во мобилната мрежа) извршени од страна на Агенцијата, Т-Мобиле ги достави своите коментари во јули 2007 година. Како што се очекуваше, согласно прелиминарните заклучоци, во нацрт анализите за Пазарот 16, Т-Мобиле беше назначен за SMP на овој пазар, со одлука издадена од страна на Агенцијата на 26 ноември 2007. Со оваа одлука Т-Мобиле е обврзан да воведо цени врз база на трошоци за услугите на овој пазар, да воведо сметководствена поделба и да издаде референтна понуда за интерконекција.

На 30 октомври 2006 година беше објавен јавен тендер за лиценца за трет мобилен оператор. Тендерот предвидуваше доделување на овластување за користење на радио фреквенција на трет мобилен оператор на целокупната територија на Република Македонија во обсеци на радио фреквенција од GSM 900 и DCS 1800. Овластувањето ќе биде доделено за првичен период од 10 години, со можност за дополнително продолжување за уште 10 години. Јавното отворање на понудите се одржа на 31 јануари 2007 година. Комисијата на Агенцијата му ја додели лиценцата на единствениот понудувач – австрискиот „Мобилком“.



Строго доверливи деловни информации за Македонски телекомуникации АД

(Мактел)

Формирањето на цените за мобилните телекомуникациски услуги во моментот не е регулирано. Меѓутоа според ЗЕК, Агенцијата е овластена да го регулира формирањето на цените за малопродажните мобилни услуги доколку се појави загриженост околу конкуренцијата.

Македонија и Европската унија

Република Македонија го потпиша договорот за Стабилизација и Асоцијација со Европската Унија и земјите членки на 9 април 2001 година. Македонското Собрание го ратификуваше договорот на 12 април 2001 година потврдувајќи ги стратешкиот интерес и политичката определба за интеграција во Европската Унија. Договорот за Стабилизација и Асоцијација беше ратификуван и стапи во сила на 1 април 2004 година.

На 17 декември 2005 година Европската Унија одлучи да и додели на Република Македонија статус на кандидат за членство во Европската Унија. Во заклучоците усвоени на крајот од дводневниот Самит на Европската Унија, лидерите на заедницата го поздравива „значителниот напредок“ на земјата во исполнувањето на политичките и економските критериуми за членство, нагласувајќи дека останува уште многу да се направи во иднина за да се достигнат европските стандарди.

По доделувањето на кандидатскиот статус, Европската Унијата треба да одреди датум за почеток на преговорите за приклучување кон Европската Унија кои ќе ги опфатат сите аспекти на членството во Унијата содржани во 32 поглавја, вклучувајќи ги трговијата, животната средина, конкуренцијата, здравјето итн. Македонија како кандидат треба да го хармонизира своето законодавство со Европската Унија.

КОНКУРЕНЦИЈА

Домаќини и меѓународни телекомуникациски услуги за фиксна телефонија

На 1 јануари 2005 година истекло ексклузивните права на Мактел да обезбедува телефонски услуги за фиксна телефонија, но како резултат на доцнењето со имплементацијата на новата регулаторна рамка, бизнисот на фиксна телефонија на Мактел не се соочи со значителна конкуренција од други даватели на услуги за фиксна телефонија. Меѓутоа, Мактел се соочи со индиректна конкуренција од давателите на услуги за мобилна телефонија и, до одреден степен, од давателите на VoIP услуги.

Со почеток од вториот квартал на 2006 година, Мактел ја отвори својата мрежа за алтернативни даватели на VoIP услуги на полето на појдовен меѓународен сообраќај. До крајот на 2006 година Мактел склучи 26 договори за пристап на мрежа базирани на ISDN со алтернативни даватели на VoIP услуги.

На 15 ноември 2006 година Мактел го потпиша првиот Договор за интерконекција базиран на Референтната понуда за интерконекција со Оннет, алтернативен оператор за фиксна телефонија. Оннет ги воведо своите услуги за меѓумесен сообраќај, сообраќај од фиксна кон мобилна телефонија и меѓународен сообраќај кон крајот на февруари 2007 година. Вториот договор за интерконекција за фиксна телефонија се склучи со Актон на крајот на 2006 година. Во почетокот на март 2007 година Актон започна да нуди услуги за терминирање на меѓународен сообраќај. Соодветно, со почетокот од првиот квартал на 2007 година, Мактел ќе се соочува со реална директна конкуренција на пазарот на фиксна телефонија. Во текот на 2007



Строго доверливи деловни информации за Македонски телекомуникации АД

(Мактел)

година, други договори за интерконекција базирани на референтната понуда за интерконекција беа потпишани со алтернативни оператори. Во 2007 првиот договор за разврзан пристап беше потпишан со Оннет, комерцијалното воведување на производот се очекува на почетокот на 2008 година.

Изнајмени линии и услуги за пренос на податоци

Мактел е водечки давател на услуги на изнајмени линии и пренос на податоци. Кабелските оператори како и други безжични оператори изградија свои сопствени мрежи и исто така можат да нудат услуги за пренос на податоци, преносен капацитет и разни широкопојасни услуги. Врз основа на одлука на Комисијата за заштита на конкуренцијата, Мактел е обврзан да даде понуда за закуп на водови на големо врз основа на retail minus принципот.

Што се однесува до пазарот на интернет услуги, освен Мактел, постојат три главни даватели на интернет услуги: Оннет, МОЛ и УНет. Мактел е лидер на пазарот врз основа на бројот на dial-up минути на Интернет. Оннет и УНет склучија договори за големопродажба за услугата dial-up со МТ. На пазарот на широкопојасни услуги, Мактел има околу 50% учество на пазарот и главна конкуренција му е безжичниот широкопојасен интернет и големопродажниот ADSL од Оннет и кабелскиот широкопојасен интернет на кабелските оператори кој им се нуди на корисниците на кабелска телевизија преку нивни сопствени мрежи.

Услуги за мобилна телефонија

Моментално на македонскиот пазар за мобилна телефонија функционираат два мобилни оператори. Конкуренцијата на пазарот на мобилни комуникации е главно интензивна и се врши преку цена, претплатнички опции, телефонски апарати во пакет, опсег на понудени услуги, иновации и квалитет на услугата. Вториот давател на телекомуникациски услуги за мобилна телефонија во земјата, Космофон, дел од грчката групација ОТЕ, започна со комерцијално работење во јуни 2003 година. Неговите маркетиншки и рекламни кампањи се агресивни со ниски и конкурентни цени на телефонски апарати, атрактивни тарифни планови, обемно рекламирање и широк опсег на канали за индиректна продажба. Космофон исто така нуди 2.5G услуги (MMS, GPRS). Владата на Република Македонија му издаде дозвола за трет мобилен оператор на Мобилком, член на Групацијата Телеком Австрија.

Според проценките на Т-Мобиле Македонија, Космофон имаше удел на пазарот од околу 33,5% на крајот од 2006 година. Базата на претплатници на Космофон главно се состои од припејд корисници. Космофон е сè повеќе насочен кон резидентните и бизнис корисниците на Т-Мобиле Македонија кои имаат склучено постпејд договор.

Во вакво опкружување со интензивна конкуренција, Т-Мобиле Македонија планира да го задржи својот удел на пазарот преку зголемена продуктивност, мерки за постигнување ефикасност и одржување на постојните кориснички односи со цел да избегне ескалација на конкуренција базирана на цени.

МАРКЕТИНГ

Во 2006 година, главна конкуренција продолжуваат да бидат мобилните оператори и давателите на интернет услуги и покрај фактот што првичната директна конкуренција во фиксната телефонија започна на почетокот од пролетта 2006 година. Новите алтернативни даватели на услуги за фиксна телефонија (вкупно 26) ги започнаа своите услуги преку понуда на меѓународни појдовни повици преку припејд картички. Мактел соодветно одговори преку



Строго доверливи деловни информации за Македонски телекомуникации АД

(Мактел)

приспособување на цените за меѓународен сообраќај, специјални тарифни пакети (“Партнер земја”, “Омилена земја”) и преку воведување на кобрендирани припайд картички, што резултира со загуба на само мал дел од пазарот на меѓународен појдовен говорен сообраќај.

Говорните услуги од фиксна телефонија продолжуваат да се соочуваат со силна индиректна конкуренција главно од pre-paid услугите на мобилната телефонија, што овозможува строга контрола на трошоци за претплатниците во Македонија.

Конкуренцата трка помеѓу операторите на мобилна телефонија се засили особено во текот на големата кампања за ребрендирање на Мобимак, кој се ребрендира во Т-Мобиле. Неколку пакети кои се воведоа во текот на овој период од страна на Т-Мобиле и Космофон ја зголемија конкурентноста на говорните услуги на мобилна телефонија. Специјалните тарифи (затворени групи на корисници, специјални бизнис понуди) во комбинација со дополнителни услуги (SMS, MMS, GPRS), како и големите рекламни кампањи привлекуваат различни специфични делови од вкупниот пазар на телекомуникации, при тоа овозможувајќи повисока вредност во споредба со понудите на операторите на фиксна телефонија.

И покрај овој факт, Мактел одржа постабилна база на постпайд корисници во споредба со 2004 и 2005 година.

Конкуренцијата во малопродажниот широкопојасен Интернет се интензивираше, при што нови учесници (даватели на услуги на кабелска телевизија) успеаа да се позиционираат како сериозни учесници на пазарот. Агресивниот пристап за маркетинг и продажба комбиниран со покривањето на широка територија, брзото обезбедување на услугите и високото ниво на сигурност на услугите, поддржани со интензивна кампања во однос на имиџот, му дозволија на Мактел да ја задржи својата доминантна позиција на пазарот на Интернет и да ја зајакне позицијата на ADSL како услуга за широкопојасен Интернет пристап со првокласен квалитет. Во 2006 година, Мактел успеја двојно да го зголеми бројот на корисници на широкопојасен ADSL во споредба со крајот на 2005 година, при што кон крајот на 2006 година Мактел држи 50% од сите корисници на широкопојасен Интернет во Македонија.

Во 2006 година, Мактел продолжи да развива деловни решенија за сегментот на бизнис корисници, вклучувајќи услуги како Деловна телефонија, Видео надзор и понуди на пакети на опрема и услуги.

Во септември 2006 година, Мобимак беше ребрендиран во Т-Мобиле и стана дел од семејството на Т-Мобиле. Со цел да се одржи позицијата на оператор број еден во земјата, Т-Мобиле Македонија разви широк опсег на услуги и планови за цени за prepaid, postpaid и бизнис корисниците. Со ребрендирањето, Т-Мобиле Македонија воведоа нови тарифни модели за сите сегменти, воведоа програма за лојалност на prepaid корисници и спроведоа многу иновативни промоции.

Маркетинг активностите базирани на податоци за корисниците имаат широка употреба со цел да се изградат цврсти односи со корисниците. Шемите за лојалност и програмите за надградба на телефонските апарати исто така се повеќе се употребуваат со цел да се зголеми задоволството на корисниците и да се намали стапката на одлевање на корисници.



(Мактел)

Строго доверливи деловни информации за Македонски телекомуникации АД

ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ

Во изминатите три години, значителни напори беа направени на полето на надградба на мрежата со цел проширување на типот на услуги кои се нудат на корисниците како и подобрување на квалитетот. Ова заедно со рационализацијата на мрежната архитектура, доведе до зголемување на оперативната ефикасност и консолидирање на мрежата. Нови телефонски услуги беа промовирани преку платформите на интелигентна мрежа (IN) и на говорна пошта, при што обезбедувањето на широкопојасни услуги стана возможно со имплементацијата на ADSL технологија.

Во следната фаза, главниот фокус ќе биде на проширување на ADSL капацитетите во целата земја и развој на нови услуги. Со цел проширување на широкопојасните понуди, Мактел ќе се фокусира на видео услуги (triple play) во однос на нивната техничка изводливост и влијанието на пристапот и преносот на мрежата.

Мактел ќе продолжи да ги насочува неопходните ресурси за имплементација на нови технологии за развој на капацитетот со цел да бидат понудени широкопојасни услуги што ќе ги задоволат барањата на корисниците. Во однос на поврзувањето на бизнис корисниците, општо земено ќе биде користена Metro Ethernet опремата.

Мактел прави подготовки за интерконекција и конвергенција на посебни мрежи за говорни и податочни услуги. Концептот за мрежа од следна генерација (NGN) се смета за долгорочен проект. Мактел не планира значителен развој на традиционалната PSTN/ISDN мрежа, освен за целите на одржување и придржување кон регулативните барања. Клучниот фокус ќе биде на обезбедувањето на широкопојасен пристап, надградба на преносната мрежа и мрежно мигрирање кон NGN.

T-Мобиле Македонија изгради мрежа со висок квалитет и висок капацитет која ги исполнува барањата и потребите на базата на корисници која е во постојан пораст. Нашиот рејтинг и платформите за билинг обезбедуваат подобрени услуги за целокупната база на prepaid и post-paid претплатници, како и за партнерите за интерконекција. Нашите сеопфатни решенија за промоции, попусти и поволности обезбедуваат голема флексибилност за прилагодени понуди и задоволство на корисниците.

ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА

ИТ апликацијата и оперативната ефикасност беа зголемени со воведувањето на нови стандарди за ИТ развој, како и нови системи и технологии, кои ги поддржуваат процесите и активностите на компанијата и обезбедуваат сигурно деловно опкружување.

Interconnect Billing – за да се одговори проактивно на либерализацијата на пазарот на телекомуникации и на последователните барања и обврски, воведен е новиот Меѓуоператорски билинг систем (Interconnect) и за домашни и за меѓународни оператори.

GIS – Беше изготвена нова апликација за преглед на инвентар, врз база на GIS база на податоци, со цел да се обезбеди графички преглед на сите податоци за технички инвентар.

Проект за складирање на податоци – Мактел започна со имплементација на складирање на податоци и систем на бизнис интелегенција за интегрирање на податоци што се генерираат преку сите релевантни постојни извори на податоци на Мактел, со цел да се обезбеди можност



Строго доверливи деловни информации за Македонски телекомуникации АД

(Мактел)

за создавање на преглед на корисниците од вкрстени деловни перспективи. Имплементацијата на проектот ќе продолжи во текот на 2007 година.

Методологија на утврдување на трошоци по производи – Во текот на 2006 година, Мактел го имплементираше ABC моделот за утврдување на трошоци по производи.

Програма на заеднички услуги – Во текот на минатата година, Мактел спроведе неколку проекти за заеднички услуги со Т-Мобиле Македонија (имплементација на заеднички систем за складирање на податоци, проширување на заедничката SAN инфраструктура, Trust врска помеѓу домените на Мактел и Т-Мобиле Македонија, интеграција на продажните места – заедничка мрежа во Т-продавниците).

БесТел – овластен превод

Македонски Телеком АД - Скопје
Орце Николоз бб, 1000 Скопје

До: Комисија за хартии од вредност на РМ
Ул . Димитрија Чуповски бр 26 1000 Скопје


Датум: 12.12.2008

ИЗЈАВА

Во согласност со Законот за хартии од вредност на РМ, јас Николај Бекерс на функција Главен извршен директор во Македонски Телеком АД - Скопје, потврдувам дека целосниот приложен материјал за годишното известување за годината која завршува на 31.12.2006 година е точен и вистинит.

Ревидираните консолидирани финансиски извештаи за 2006 година содржат квалификувано мислење од овластениот ревизор.


Николај Бекерс
Главен извршен директор


Македонски Телеком
АД - Скопје
Ул. Комуниски - Скопје